



# СЛУЖБЕ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФРА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 26 февруари 1970

БЕЛГРАД

БРОЈ 9

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 4,00 динари. — Аконтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари — Редакцијата Улица Јована Ѓистиќа бр. 1, Пошт. фак. 226. — Телефони: централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732; Продавна служба 51-671

82.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 јануари 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 17 февруари 1970 година.

ПР бр. 875

18 февруари 1970 година  
Белград

Го заменува  
Претседателот на  
Републиката  
претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Пеко Дапчевиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО

##### Член 1

Во Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 51/65 и 47/66) во членот 13 зборот: „плаќаат“ се заменува со зборот: „уплатуваат“.

##### Член 2

По членот 13 се додаваат два нови члена, кои гласат:

##### „Член 13а

Работните и други организации можат да се договараат за решавање на прашањата од заеднички интерес во врска со запосленоста, кадрите и запослувањето, а особено за издвојувањето и обединувањето на средствата според принципот на солидарност и за употребата на тие средства за запослување, на вишоците на работници и за овозможување промена на занимањето и на местото на работата; за критериумите за утврдување на приоритетот при запослувањето и сл., и за тоа да склучуваат спогодби.

Со спогодбата од ставот 1 на овој член може да се предвиди и средствата што работните и други организации ги издвојуваат и обединуваат за решавање на прашањата во врска со запосленоста, кадрите и запослувањето да се формираат како само-

стен фонд или кај заедницата и тие средства да ги управуваат заедниците во согласност со одредбите од спогодбата.

##### Член 13б

Работната организација што врши модернизација на процесот на производството или на работењето е должна, со учество и соработка со заедницата односно со заводот и со другите заинтересирани организации и органи, наспoredно со планот на модернизацијата, да го утврди и планот на запослувањето на вишокот на работниците кој настанува поради модернизацијата, како и потребните средства за остварување на тој план на запослувањето.

Заедниците односно заводите и другите организации и органи учествуваат во остварувањето на планот на запослувањето на вишокот на работниците на начинот и под условите што ќе ги утврдат со посебна спогодба со работната организацијата од ставот 1 на овој член.“

##### Член 3

Во членот 21 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Советот на републичките заедници има четириесет и еден член.“

Членови на Советот на републичките заедници се: по три претставници на собранијата на републичките заедници; по еден претставник на: собранијата на покраинските заедници, Сојузната стопанска комора, Сојузот на синдикатите на Југославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на младината на Југославија, Конференцијата за општествена активност на жените на Југославија, Југословенското здружение за професионална ориентација, Постојаната конференција на градовите на Југославија, Југословенската заедница на социјалното осигурување и Заедницата на југословенските универзитети.

Шест членови на Советот на републичките заедници именува Сојузната стопанска комора од работните организации како претставници на определени стопански дејности, а пет членови именува Сојузниот извршен совет како претставници на сојузните органи заинтересирани за работите на запослувањето.“

##### Член 4

Во членот 34 став 1 точката 1 се менува и гласи:

„1) годишните потреби од кадри и внатрешните резерви на кадрите, најдоцна до 31 јануари во годината во која се јавуваат тие потреби односно резерви;“.

##### Член 5

Во членот 36е ставот 1 се менува и гласи:

„Работните организации што во рамките на деловно-техничката соработка со странство односно за изведување инвестициони работи во странство уплатуваат свои работници во странство заради вршење на договорените услуги односно работи, се должни за тоа да поднесат за тие работници пријава до општинскиот завод на чие подрачје се наоѓаат.“

##### Член 6

Во членот 38 во ставот 1 на крајот се додаваат две нови реченици, кои гласат: „Во рамките на оваа

соработка заводите се договараат и за извршувањето на задачите од заеднички интерес. Начинот и условите за извршување на тие задачи можат да се утврдуваат и со посебни спогодби.“

#### Член 7

По членот 43 се додава нов член 43а, кој гласи: „Придонесот за запослување го плаќаат работниците запослени во работни и други организации, лицата во работен однос што самите се обврзници за плаќање на придонесот за социјално осигурување и приватните работодавци за работниците запослени кај нив.“

Придонес за запослување плаќаат и југословенските работници запослени во држави со кои Југославија нема склучено спогодба за осигурување во случај на незапосленост, ако сакаат да го остварат правото на паричен надоместок од членот 62 на овој закон.“

#### Член 8

Во членот 44 се додава нов став 2, кој гласи: „Придонесот за запослување што го плаќаат југословенските работници запослени во странство, се пресметува по стопата која се определува со одлука на собранието на републичката заедница.“

#### Член 9

Во членот 46 ставот 3 се менува и гласи: „Како основица за пресметување на придонесот за запослување што го уплатуваат југословенските работници запослени во странство и за определување на паричниот надоместок за време на привремената незапосленост се зема износот што ќе го определи собранието на републичката заедница.“

#### Член 10

Во членот 60 став 1 зборовите: „подложни на плаќање данок односно придонес“ се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: „Со одлука на републичкото собрание може да се предвиди, како услов за остварување на правото на паричен надоместок, претходен стаж пократок од стажот предвиден во ставот 1 на овој член.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

#### Член 11

По членот 60 се додава нов член 60а, кој гласи: „Работникот што не ќе го оствари правото на паричен надоместок затоа што неговите приходи и приходите на членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство на денот на престанокот на работата го надминуваат износот определен со републички пропис, може да поднесе барање и тоа право да го оствари од денот кога приходите на работникот и на членовите на неговото семејство односно домаќинство ќе се намалат — до крајот на времето определено за исплатување на паричниот надоместок.“

#### Член 12

Во членот 64 став 1 во уводната реченица зборовите: „Паричниот надоместок изнесува 50% од просекот на личниот доход на работникот за изминатите три месеци,“ се заменуваат со зборовите: „Паричниот надоместок изнесува најмалку 50% од просекот на месечните аконтации на личниот доход на работникот во периодот од три месеци пред престанокот на работата на работникот“, а во точката 1 на крајот се додаваат зборовите: „односно ако работникот има претходен стаж определен со одлука на републичкото собрание;“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: „На работникот што ќе го оствари правото на паричен надоместок му се исплатува со овој надоместок

и паричен додаток на членовите на потесното семејство што ги издржува тој, ако е тоа определено со републичкиот пропис.“

По досегашниот став 2, кој станува став 3, се додава нов став 4, кој гласи:

„Со републички пропис може да се определи на работниците со најмалку 15 години работа паричниот надоместок да им се исплатува и во подолго траење.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 5, по зборовите: „на паричниот надоместок“ се додаваат зборовите: „над и“.

#### Член 13

Во членот 66 се додава нов став 2, кој гласи: „Паричен надоместок не му припаѓа на работникот што ќе поднесе барање по истекот на времето за кое, според одредбите од овој закон, би му се исплатувал паричен надоместок.“

#### Член 14

Во членот 67 ставот 3 се менува и гласи: „Општинските заводи што вршат исплата на паричниот надоместок во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, имаат право на враќање на исплатените износи на паричниот надоместок од општинскиот завод кај кој работникот го остварил овој надоместок.“

#### Член 15

Во членот 69 по зборовите: „се запира“ се додаваат зборовите: „ако приходите на работникот и на членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство се зголемат над износот определен со републичкиот пропис.“

#### Член 16

Во членот 70 став 1 во точката 8 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка, а точката 9 се брише.

#### Член 17

Членот 71 се менува и гласи: „Работникот на кој ќе му престане правото на паричен надоместок според одредбите од членот 70 на овој закон, може повторно да го оствари правото на овој надоместок ако повторно ги исполни пропишаните услови за остварување на правото на паричен надоместок (член 60), со тоа што во времето поминато на работа не се смета времето поминато на работа пред последниот паричен надоместок што го примал работникот.“

По исклучок, на работникот на кој ќе му престане правото на паричен надоместок пред истекот на времето за кое припаѓа овој надоместок поради станување на работа, односно поради заминување на служување или дослужување на воениот рок (член 70 точ. 1 и 5), а кој повторно ќе остане незапослен односно се врати од отслужување или дослужување на воениот рок, му продолжува исплатувањето на паричниот надоместок кај заводот кај кој го оствари тој надоместок — во износот и за онолку време колку што му престанало за примање на паричниот надоместок, ако е тоа за него поповолно.“

#### Член 18

По членот 77 се додава назив на новиот оддел 2а и нов член 77а, кои гласат:

**„2а. Еднократен надоместок за трошоците на работникот поради запослување во друго место**

#### Член 77а

На работникот што ќе прифати запослување во друго место и поради тоа ќе го промени живеалиштето, општинскиот завод може да му одобри еднократен надоместок за трошоците поради одење на работа во друго место.

Висоцината на надоместок од ставот 1 на овој член и поблиските услови за додедување на тој надоместок ги утврдува собранието на општинската заедница.“

## Член 19

Во членот 80 став 3 зборовите: „членот 74“ се заменуваат со зборовите: „чл. 74 и 77а.“

## Член 20

Во членот 87 ставот 1 се менува и гласи:

„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работна или друга организација или лице што врши самостојна дејност:

1) ако не ги пријави годишните потреби од кадри и внатрешните резерви на кадрите во пропишаниот рок (член 34 став 1 точка 1);

2) ако во пропишаниот рок не го пријави секој престанок на работа на работник (член 34 став 1 точка 2);

3) ако во пропишаниот рок не пријави ново или упразнето работно или ученичко место, односно пополнувањето на тоа место (член 34 став 1 точ. 3 и 4).“

Во ставот 2 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „500“.

## Член 21

Во членот 88 став 1 бројот: „200.000“ се заменува со бројот: „10.000“.

Во ставот 2 бројот: „20 000“ се заменува со бројот: „500“.

## Член 22

До донесувањето на републичките прописи за видовите на приходите што се земаат како приходи на работникот и на членовите на неговото семејство односно домаќинство при остварувањето на правото на паричен надоместок (член 60 став 1 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето), како приходи на работникот и на членовите на неговото семејство односно домаќинство се земаат приходите што подлежат на плаќање данок односно придонес.

## Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 83.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АСУНСИОН, РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ, СО СЕДИШТЕ ВО БУЕНОС АИРЕС, АРГЕНТИНА, НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА**

1. Пратеништвото на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Асунсион, Република Парагвај, со седиште во Буенос Аирес, Аргентина, се подига на степен на амбасада со денот 23 февруари 1970 година.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 30

18 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

## 84.

Врз основа на членот 109 став 1 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69 и 55/69), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА ЛИЦАТА ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВИТЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПШТИНИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

1. Во Одлуката за давање потрошувачки кредити на лицата што претрпеле штета од поплавите на териториите на определени општини во Социјалистичка Република Србија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/69) во точката 2 став 1 одредба под 5 зборот: „стопански“ се заменува со зборот: „земјоделски“, а на крајот се додаваат записка и зборовите: „пресметани за времето за кое се дава кредитот“.

2. По точката 9 се додава нова точка 9а, која гласи:

„9а. Барање за зголемување на потрошувачкиот кредит до височината определена во точката 1 став 1 под 5 на оваа одлука индивидуалните земјоделски производители можат да ѝ поднесат на банката што им го одобрила потрошувачкиот кредит до 31 март 1970 година.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 26

18 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

## 85.

Врз основа на членот 19 став 2 и чл. 20 и 22 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1969 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/69 и 39/69) во точката 15 став 2 по бројот: „1969“ се додаваат зборовите: „и 1970“, а на крајот на тој став се додаваат записка и зборовите: „и за други намени според потребите на пазарот“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 27

18 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

86.

Врз основа на членот 42 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО СТРАНСТВО ОД СТРАНА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ**

1. Во Одлуката за плаќањата во странство од страна на претпријатијата што се занимаваат со давање услуги во меѓународниот стоквен и патнички промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66, 52/67 и 8/68) во точката 2 одредба под 3 по зборот: „стоките“ се додаваат зборовите: „и услугите на превозот во поморскиот, поморско-речниот и речниот сообраќај“, а во одредбата под 4 зборовите: „поморскиот, поморско-речниот и речниот сообраќај“, се бришат.

2. Одредбите на оваа одлука се однесуваат на износите на девизите остварени почнувајќи од 1 јануари 1970 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 28

18 февруари 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мигја Рибичиќ, с. р.

87.

Врз основа на членот 28 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ ОД АМОРТИЗАЦИЈАТА ДО КОЈ РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА КУПУВААТ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

1. Во Одлуката за височината на делот од амортизацијата до кој работните организации можат да купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни делови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 11/67, 8/68, 17/69 и 22/69) во точката 1 став 2 одредбата под 2 се заменува со две нови одредби, кои гласат:

„2) претпријатијата на поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај — во височина до 50%;

3) здравствените установи и установите за социјална заштита — во височина до 30%;

Досегашните одредби под 3 и 4 стануваат одредби под 4 и 5.

2. Во точката 2а по зборот: „бакар“ се става заширка и се додаваат зборовите: „и претпријатијата на поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај“.

3. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука се применуваат на средствата на амортизацијата на опремата пресметана почнувајќи од 1 јануари 1970 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 29

18 февруари 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мигја Рибичиќ, с. р.

88.

Врз основа на членот 42 од Уредбата за изработка на премеј и катастар на земјиште и за нивно одржување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/67), директорот на Сојузната геодетска управа пропишува

### У П А Т С Т В О

**ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ЛИСТОТ НА ПЛАНОТ ЧИИ ДИМЕНЗИИ СЕ ПРОМЕНЕТИ**

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. На листот на планот чии првобитни — номинални — димензии се променети поради разни влијанија од физичката средина (температура на воздухот, влажноста на воздухот и др.) се менува и цртежот со кој на планот се претставени извесни величини (т. н. „усух“). Промените на величините ги опфаќаат:

1) промените на должините;

2) промените на правците односно промените на аглиите;

3) промените на површините (во смисла на промената на скаларниот износ).

2. Одредбите на ова упатство се применуваат на еден лист на планот како целина, ако апсолутната вредност на разликата на  $dL$  должината на спротивните страни на листот не го надминува двојниот износ на мерката на графичката точност  $f_{g,1}$  ( $\approx 0,2 \text{ mm}$ ), односно ако е исполнет следниот услов:

$$|dL| \leq 0,4 \text{ mm.}$$

Покрај тоа се смета дека промените на должините се линеарни функции на самите должини, а дека вредностите на специфичните промени имаат карактер на постојани коефициенти. Ако наведениот услов за разликата  $dL$  не е исполнет, листот на планот мора да се подели на помали сектори или зони, и тоа во најмалку потребниот број, така што во секој сектор односно секоја зона да биде исполнет тој услов. За секој дел се определуваат локални просечни вредности на коефициентите на специфичните промени и во рамките на секој дел се прави така што тој дел како да е посебен лист на планот. Бројот  $n$  на зоните, при поделбата на листот во правците на координатните оски, се определува според следните обрасци:

$$n_y = \frac{dL_y}{0,4 \text{ mm}} \quad n_x = \frac{dL_x}{0,4 \text{ mm}}$$

а за специфичната промена на зоната се зема аритметичката средина од специфичните промени на рабовите на зоната (пример 3).

3. При работата на листот на планот треба за сите пресметувања, заклучно со специфичните промени, да се земаат мерките износи во милиметри на планот, т. е. да се работи независно од размерот на планот, а дури кога ќе се помине на определување на поправките за одделни величини тогаш треба да се смета во оние единици на мерки со кои се изразуваат фактичните вредности на односните величини.

4. Ако  $S$  е вистинска вредност на некоја величина а на листот на планот чии димензии се изменети таа има вредност  $S_0$ , тогаш разликата

$$S - S_0 = \Delta S_0 = u \dots \dots \dots 1)$$

е фактична промена на таа величина на листот и може да има знак + (плус) или знак - (минус). Таа наедно има и карактер на поправка. Индексот „ $u$ “, покрај ознаката на одделните величини, го изразува тоа дека величините се изменети поради „усух“.

$$5. \text{ Количникот } \frac{\Delta S_0}{S} = \frac{u_s}{S} = u_{s0} \dots \dots \dots 2)$$

ја претставува релативната промена или специфичната промена, односно промената на единица мерка. Таа е неименуван, апсолутен број и има ист знак како и разликата  $u$ , т. е.

$$\text{sgn } u_{\infty} = \text{sgn } u = \text{sgn } \Delta S_u$$

6. Вистинската вредност  $S$  се добива според образецот 1) додавајќи ѝ ја на променетата вредност  $S_u$  на листот на планот поправката  $u$ , или  $\Delta S_u$ , т. е.

$$S = S_u + \Delta S_u = S + u \dots \dots \dots 3)$$

или со множење со коефициентот  $1 + u$ , т. е.

$$S = S_u \cdot (1 + u) \dots \dots \dots 3')$$

7. При сметањето на поправките треба строго да се разликуваат следните два типични случаја:

1) случај А: вистинската вредност  $S$  се определува од вредноста  $S_u$  добиена со мерење на листот на планот. Тоа е поправка од типот

$$\Delta \text{ план} \longrightarrow \text{терен};$$

2) случај Б: за познатата вистинска вредност  $S$  се определува поправката  $\Delta S_u$  за величината  $S$  да се претстави на планот променета и во согласност со цртежот на листот. Тоа е поправка од типот

$$\Delta \text{ терен} \longrightarrow \text{план}.$$

8. Според обрасците и постапките опишани во ова упатство поправките за случајот А од точката 7 на ова упатство се определуваат според величината и знакот, а за случајот Б од точката 7 на ова упатство се зема истата поправка според апсолутниот износ но со спротивен знак, односно симболично претставено:

$$\Delta u = -\Delta \Delta.$$

9. Во случајот А од точката 7 на ова упатство спаѓаат картометриските мерења, и тоа:

1) определување на површините по графички методи;

2) мерење на должините на апсцисните линии на планот, за поправките должини да се споредат со должините мерени на теренот и за да се оцени правилно точноста на картирањето (исклучување на систематското влијание);

3) земање податоци и мерки од планот, за да се пренесат проектите на теренот.

Во случајот Б од точката 7 на ова упатство спаѓаат:

1) поправање на правците или агли при картирање на точките снимени со поларна метода, особено со предизна метода за крупен размер, што важи и за должините на визурата;

2) дополнителни нанесувања на геодетските точки со правоаголни координати;

3) поправање на должините на апсцисите, а свентуално и на ординатите, при картирањето на детаљот снимен ортогонално.

10. Поправката  $\Delta S_u$  се определува според образецот 2

$$\Delta S_u = u_{\infty} \cdot S \dots \dots \dots 4)$$

т. е. со множење на измерената величина со специфичната промена.

11. Поправката  $\Delta$  за единица на мерка е се добива со замена на величината  $S_u$  во образецот 4 со единица на мерка  $e$

$$\Delta e = u_{\infty} \cdot e \dots \dots \dots 5)$$

12. Ако некоја величина  $S$  се промени поради усух за единица на мерка со која е изразена нејзината вредност, тогаш специфичната промена  $u_{\infty}$  на таквата величина е:

$$u_{\infty} = \frac{1(e)}{S(e)} \dots \dots \dots 2)$$

каде што  $e$  е единица на мерка. Коефициентот

$$\frac{1}{S(e)} = m_{Su} \dots \dots \dots 6)$$

е модул на специфичната промена на величината  $S$  (во понатамошниот текст: модулот). Модулот. Модулот всушност е еднаков на реципрочната вредност на величината  $S$  во избраните единици на мерка и ја има следната димензија:

$$[m_{Su} = e^{-1}.$$

За постојаните величини — нормативите, како што се површините на листовите на планот и должините на страните на рамката на листовите на утврдените формати, познати се и нивните модули како константи, па за листовите на планот специфичните промени во правците на координатните оски можат да се определат со помош на модул врз основа на образецот под 2:

$$\frac{1}{S} \cdot \Delta S_u = u_{\infty} \text{ или } u_{\infty} = m_{Su} \cdot \Delta S_u \dots \dots 2')$$

т. е. специфичната промена е еднаква на производот од модулот и фактичната промена.

13. За кои и да било промени да се работи (должини, површини, агли), основни елементи за сите сметања се фактичните — линеарни — и специфичните промени на должините на страните на рамката на листот на планот т. е. следните вредности:

$$u_x, u_y, u_{\infty} \text{ и } u_{\infty}$$

Постапката за определување на наведените вредности е следната:

1) се измеруваат со прецизен метален размерник страните на рамката на листот на десетти дел од милиметар и се добиваат следните вредности:

$$L_{yus}, L_{yuj}, L_{xul} \text{ и } L_{xuz}$$

(Индексите  $s, j, i$  и  $z$  означуваат: север, југ, исток и запад);

2) се определуваат фактичните — линеарните — промени на должините на страните на листот со знаците:

$$L_y - L_{yus} = u_{ys}; L_y - L_{yuj} = u_{yj}; L_x - L_{xul} = u_{xl}; L_x - L_{xuz} = u_{xz}$$

а по тоа се пресметуваат аритметичките средини:

$$u_y = \frac{u_{ys} + u_{yj}}{2} \text{ и } u_x = \frac{u_{xl} + u_{xz}}{2},$$

кои се просечни вредности на промените во правците на координатните оски и важат за целиот лист;

3) се определуваат специфичните промени  $u_{\infty}$  и  $u_{\infty}$  во правците на координатните оски, и тоа на два начина:

$$\text{според образецот 2: } u_{y\infty} = \frac{u_y}{L_y} \quad u_{x\infty} = \frac{u_x}{L_x}$$

$$\text{според образецот 2'': } u_{y\infty} = m_{Ly} \cdot u_y \quad u_{x\infty} = m_{Lx} \cdot u_x$$

кои важат исто така за целиот лист.

14. Вредностите за  $u_{y\infty}$  и за  $u_{x\infty}$  се сметаат на пет децимални места. При работата со помош на модул, податоците се земаат од Таблицата  $u_{\infty}$  (прилог 1) ка-

ко пропорционални делови — собироци, за дадените вредности  $L_1, m, L$  и  $u_1$ . Вредностите на модулот  $m$  за различни должини на страните на рамката на листовите се наоѓаат во заглавјето на Таблицата  $u$ . Се смета во образецот  $U$  (прилог 7), со тоа што се наведуваат датумот и часот.

Примери за работа со Таблицата  $u$ .

**Пример 1**

$L_1 = 900; u_1 = + 3,8 \text{ mm } L_2 = 600; u_2 = + 5,3 \text{ mm}$

$$u_{y0} : \text{ за } 3,0 \text{ под } 900 \dots 10^{-3} \cdot 3,33$$

$$\text{ за } 0,8 \dots \underline{0,89}$$

$$u_{y0} = 10^{-3} \cdot 4,22$$

$$= + 0,00422.$$

Контрола по образецот 2:  $u_{y0} = \frac{3,8}{900} = 0,00422.$

$$u_{x0} : \text{ за } 5,0 \text{ под } 600 \dots 10^{-3} \cdot 8,34$$

$$\text{ за } 0,3 \dots \underline{0,50}$$

$$u_{x0} = 10^{-3} \cdot 8,84$$

$$= + 0,00884.$$

Контрола по образецот 2:  $u_{x0} = \frac{5,3}{600} = 0,00884.$

**Пример 2**

$L_1 = 750; u_1 = - 0,7 \text{ mm } L_2 = 500; u_2 = + 3,2 \text{ mm}.$

$$u_{y0} : \text{ за } 0,7 \text{ под } 750 \dots 10^{-3} \cdot 0,93$$

$$= - 0,00093$$

$$u_{x0} : \text{ за } 3,0 \text{ под } 500 \dots 10^{-3} \cdot 6,00$$

$$\text{ за } 0,2 \dots \underline{0,40}$$

$$u_{x0} = 10^{-3} \cdot 6,40$$

$$= + 0,00640.$$

Контрола по образецот 2:

$$u_{y0} = \frac{- 0,7}{750} = - 0,00093 \quad u_{x0} = \frac{+ 3,2}{500} = + 0,00640$$

**Пример 3**

(за поделба на листот на планот на две зони по  $x$ -оската).

На листот размер 1 : 500 најдено е:

$L_{y01} = 748,1; u_1 = 1,9 \quad L_{x01} = 497,9 \quad u_1 = 2,1$

$L_{y02} = 747,6; u_2 = 2,4 \quad L_{x02} = 497,2 \quad u_2 = 2,8$

$dL_y = 0,5 \quad dL_x = 0,7$

Број зони:  $n_y = \frac{0,5}{0,4} = 1,25 \approx 1 \quad n_x = \frac{0,7}{0,4} = 1,75 \approx 2.$

Листот треба да се подели само паралелно со  $x$ -оската на две зони: I и II што е прикажано на сликата 1, на која се внесени фактичните промени за крајните рабови (2,8 и 2,1) и за средината на листот (2,45), а допишани се и вредностите на специфичните промени (0,00560; 0,00420; 0,00490) и пресметани аритметичките средини на специфичните промени за средините на зоните I и II (0,00525; 0,00455), кои важат како просечни вредности, секоја во својата зона. Ако се пресметаат поправките за една должина од 250 m паралелна на  $x$ -оската, па се формираат разликите помеѓу поправките што се добиени со помош на просечните вредности на коефициентите и поправките што претставуваат вистински


фактични промени, се добиваат резултатите прикажани во следниот преглед:

Специфични промени	Поправки за 500 mm	Разлики $\Delta$
Западен раб	0,00560	2,80 mm
Средина на зоната I	0,00525	2,62
Средина на листот	0,00490	2,45
Средина на зоната II	0,00455	2,28
Источен раб	0,00420	2,10 mm

Резултатите покажуваат дека разликите  $\Delta$  никаде и не ја достигнуваат мерката на графичката точност од 0,2 mm. Меѓутоа, ако листот не се дели на зони, туку за целиот лист поправките се сметаат со помош на коефициентот 0,00490, кој важи за средината на листот, тогаш поправките за должините од 250 m, 200 m, 150 m и 100 m и меѓусебните разлики помеѓу фактичните и просечните поправки изгледаат како во следниот преглед:

Коефициенти	Поправки за должините и за разликите $\Delta$			
	500 mm	400 mm	300 mm	200 mm
Западен раб	0,00560	2,80	2,24	1,68
Средина на листот	0,00490	2,45	1,96	1,47
Источен раб	0,00420	2,10	1,68	1,26

Резултатите покажуваат дека почнувајќи со должините од 150 m поправките надминуваат 0,2 mm, па поради тоа листот се дели на две зони.



Слика 1

15. Ако значително поголем дел на некоја величина лежи во една зона, поправката се смста за целата величина како да е таа во една зона. Инаку, за секој дел на величината поправката се смета посебно за односната зона, а вкупната поправка се добива како збир.

16. Ако при определувањето на поправките постои можност за примена на поблаг и построг критериум, па, поради грешки при графичкото претставување на величините, ќе дојде до недоумица кој критериум ќе се примени, му се дава предимство на построгиот критериум.

**II. ПРОМЕНИ НА ДОЛЖИНИТЕ**


**1. Заслнчки одредби**

17. Коефициентот  $u_{lev}$  на специфичната промена за отсечката на листот на планот која лежи под дирекционен агол  $\psi$ , се определува според следниот образец:

$$u_{lv} = u_{lv} + (u_{lv} - u_{lv}) \cdot \sin^2 v = u_{lv} + T \dots 7)$$

Аголот  $v$  се зема од  $0^\circ$  до  $180^\circ$ , и тоа во парни степени (слика 2). Податоците за варијабилниот дел  $T$  се земаат од Таблицата  $T$  (прилог 4) и се собираат како пропорционални делови за аргументите  $(u_{lv} - u_{lv})$  и аголот  $v$ . Според образецот 7 добиената поправка е поправка од типот  $A$ , т. е.

$\Delta$  план  $\rightarrow$  терен.



Слика 2


18. Дирекционите агли  $v$  за отсечките на листот на планот се определуваат со помош на агломер кој обезбедува еден степен. Во тахиметријата тие агли се определуваат со сметање со помош на ориентационен агол — со вредностите заокружени на степени, а можат да се определуваат и графички со двоен агломер според сликата 3, со поделба за агли  $v$  на долната плоча и со поделба за правците  $\alpha$  на горната подвижна плоча. Поделокот  $\alpha$  кој му одговара на ориентациониот правец на станицата со задвижување се доведува до поклопување со оној поделок на долната плоча кој му одговара на дирекциониот агол на тој правец. Во таа положба за секој правец во тахиметрискиот записник може на поделбата на долната плоча непосредно да се прочита дирекциониот агол. Дадениот дирекционен агол за ориентациониот правец на станицата се зема од тригонометрискиот образец број 19.

**Пример на сликата 3**

При ориентацијата на станицата кон некоја геодетска точка забележан е правецот  $\alpha_0$  од (заокружено)  $14^\circ$ . Потегот од станицата кон таа точка — полигонска страна — има дирекционен агол  $v_0$  од  $124^\circ$  (од образецот бр. 19, заокружено на степен). Со задвижување на горната плоча поделокот од  $14^\circ$  на неа се доведува до поклопување со поделокот од  $124^\circ$  на долната плоча. За кој и да било правец може потоа да се прочита неговиот дирекционен агол, на пр. на правецот од  $105^\circ$  му одговара дирекциониот агол од  $225^\circ$ .

**2. Определување на поправките за должините**

19. Заради определување на поправките за должините, ќе се пресметаат во образецот  $U$  потребните елементи според одредбите на точката 13 од ова упатство, а исто така, за познатата разлика  $(u_{lv} - u_{lv})$  ќе се пресметаат и специфичните поправки  $u_{lv}$  за должините со дирекциони агли  $v$  на растојание од  $4^\circ$



Слика 3

(прилог 7). Другите вредности за  $u_{lv}$  на половината на тоа растојание, се добиваат со линеарно интерполирање. Вредностите за  $u_{lv}$  се определуваат според образецот 7 од точката 17 на ова упатство, со користење на Таблицата  $T$ .

20. При дополнително нанесување на геодетските точки, а исто така и за должините на апсцисните линии, како и за апсцисите на подножните точки на одделни ординати, при картирање на деталите, поправките мораат да бидат пресметани според образецот 7 од точката 17 на ова упатство, со користење на Таблицата  $T$ . При тоа е дозволено да се земе една просечна вредност на дирекциониот агол за низа линии меѓусебно приближно паралелни, ако нивните дирекциони агли не отстапуваат од просечниот за повеќе од  $\pm 5^\circ$ . Поправките за одделни апсциси на подножните точки на ординатите се определуваат со пропорционална распределба на вкупната поправка за целата линија на одделни апсцисни вредности, што се спроведува заедно со редукција на хоризонтот.

21. За другите отсечки на листот на планот важат и следните посебни одредби:

- 1) ако разликата  $u_{lv} - u_{lv}$  го исполнува услов:  $|u_{lv} - u_{lv}| \leq 2M \cdot 10^{-6}$  ( $M$  е именител на размерот) т. е. ако за разни размери  $1 : M$  го исполнува следниот услов:

$$M = 500 \quad 1000 \quad 2000 \quad 2500 \quad 5000$$

$$|u_{lv} - u_{lv}| \leq 1.10^{-3} \quad 2.10^{-3} \quad 4.10^{-3} \quad 5.10^{-3} \quad 1.10^{-2}$$

тогаш за целиот лист се зема една вредност за специфичната поправка  $u_{lv}$ , без оглед на дирекционите агли на отсечките, и тоа следната вредност:

$$u_{lv} = \frac{u_{lv} + u_{lv}}{2}$$

2) за отсечките до 100 m не се определуваат поправки, ако линеарните промени  $u_1$  и  $u_2$  на листот се со ист знак, а по апсолутната вредност не ги надминуваат долу наведените величини (во милиметри), за размерите  $1 : M$

$$M = 500 \quad 1000 \quad 2000 \quad 2500 \quad 5000$$

$$u_1 \text{ и } u_2 \leq 0,5 \quad 1,0 \quad 2,0 \quad 3,0 \quad 4,5 \text{ mm.}$$

3) воопшто, поправката за должината  $l$  чиј дирекционен агол е  $\nu$  нема да се смета, ако е исполнет следниот услов:

$$l \cdot u_{\text{лов}} \leq 2,2 \text{ mm} \text{ а кон тоа важи } l_{\text{гр}} = \frac{0,2 \text{ mm}}{u_{\text{лов}}}$$

Препорачливо е да се пресметаат вредностите за  $l_{\text{гр}}$  и да се внесат во односната колона на образецот  $U$ , со што за секој правец  $\nu$  е добиена горната граница за должините под која поправките не треба да се сметаат (пример во прилогот 2). Меѓувредностите со растојание од  $2^\circ$  се интерполираат линеарно.

22. При сметањето на поправките должините се заокружуваат на метри а дирекционите агли на парни степени. Поправките се сметаат на сантиметар. Се смета во образецот  $U-1$  (прилог 8).

**Пример 4**

На листот со размер  $1 : 2500$  треба да се определи поправката за апсцисната линија од  $227,88 \text{ m}$  со аголот  $\nu = 264^\circ$  ( $84^\circ$ ), заради споредување и правилна оцена на точноста на картирањето, како и заради редуција на апсцисните вредности.

На листот е најдено:  $u_{\nu} = + 2,7 \text{ mm}$ ,  $u_{\text{ов}} = + 3,6 \text{ mm}$ .

Од Таблицата  $u_{\nu}$  се добива:

$u_{\nu}$ : под 900		проверување: 2,7 ----- 900
за 2,0 .... $10^{-3}$ . 2,2		
0,7 .... . 0,78		
$u_{\nu} = + 0,00300$		$\frac{2,7}{900} = + 0,0030$

$u_{\text{ов}}$ : под 600		проверување: 3,6 ----- 600
за 3,0 .... $10^{-3}$ . 5,00		
0,6 .... . 1,00		
$u_{\text{ов}} = + 0,0060$		$\frac{3,6}{600} = 0,0060$

Определување на специфичната поправка  $u_{\text{ов}}$  за правецот  $\nu = 84^\circ$ :

$$(u_{\nu} - u_{\text{ов}}) = 0,0030 - 0,0060 = - 0,0030$$

За оваа вредност и аголот  $\nu$  од  $84^\circ$  од Таблицата  $T$  се добива:

$$T = - 0,00297; u_{\text{ов}} = - 0,00297 + 0,00600 = + 0,00303$$

Поправката за должината од  $228 \text{ m}$  изнесува (образец 4 од точката 10 на ова упатство):

$$228 \text{ m} \cdot 0,00303 = + 0,69 \text{ m}$$

Поправката е од типот „план  $\rightarrow$  терен“ та знакот  $+$  останува.

**Пример 5**

На листот од размер  $1 : 500$  дополнително се нанесува геодезската точка со релативните координати:  $y' = 39,44 \text{ m}$ ;  $x' = 41,16 \text{ m}$ .

Најдено е:  $u_{\nu} = + 2,1 \text{ mm}$ ;  $u_{\text{ов}} = + 2,7 \text{ mm}$ .

Од Таблицата  $u_{\nu}$  се добива:

$u_{\nu}$ : под 750		проверување: 2,1 ----- 750
за 2,0 ... $10^{-3}$ . 2,67		
0,1 .... . 0,13		
$u_{\nu} = + 0,00280$		$\frac{2,1}{750} = 0,00280$

$u_{\text{ов}}$ : под 500		проверување: 2,7 ----- 500
за 2,0 ... $10^{-3}$ . 4,00		
0,7 .... . 1,40		
$u_{\text{ов}} = + 0,00540$		$\frac{2,7}{500} = 0,00540$

Овде поправките се од типот „терен  $\rightarrow$  план“, та им се менуваат знаците. Поправките изнесуваат:

$$\Delta y'_{\nu} = 39,44 \cdot 0,0028 \cdot (-1) = - 0,11 \text{ m};$$

$$\Delta x'_{\nu} = 41,16 \cdot 0,0054 \cdot (-1) = - 0,22 \text{ m}$$

Поправените релативни координати изнесуваат:

$$y'_{\nu} = 39,44 - 0,11 = 39,33 \text{ m};$$

$$x'_{\nu} = 41,16 - 0,22 = 40,94 \text{ m}$$

Контрола:  $39,44 \cdot (1 - 0,0028) = 39,33$

(образец 3 од точката 5)  $41,16 \cdot (1 - 0,0054) = 40,94$

Контрола со помош на дополненија:

Страната на квадратот ||  $y$ -оската изнесува:

$$50,00 \text{ m} \cdot 0,9972 = 49,86 \text{ m};$$

Страната на квадратот ||  $x$ -оската изнесува:

$$50,00 \text{ m} \cdot 0,9946 = 49,73 \text{ m}$$

Поправените дополненија изнесуваат:

$$y''_{\nu} = 10,56 \cdot 0,9972 = 10,53 \text{ m} \quad x''_{\nu} = 8,84 \cdot 0,9946 = 8,79 \text{ m}$$

$+ y'_{\nu} = 39,33 \text{ m}$	$+ x'_{\nu} = 40,94 \text{ m}$
Страни на квадратите $49,86 \text{ m}$	$49,73 \text{ m}$

**Пример 6**

На листот од размер  $1 : 2000$  најдено е:

$$u_{\nu} = 0,00222 \quad | u_{\nu} - u_{\text{ов}} | = 0,00382 < 4 \cdot 10^{-3}$$

(точка 21 под 1).

$$u_{\text{ов}} = 0,00604$$

Разлика 0,00382

Со оглед на тоа дека е исполнет условот од точката 21 под 1 на ова упатство, за целиот лист на планот може да се земе една иста вредност на специфичната поправка  $u_{\nu}$ , без оглед на дирекционите агли, т. е.:

$$u_{\nu} = 1/2 \cdot (0,00222 + 0,00604) = 0,00413$$

**3. Повторно определување на елементите за сметање на поправките на должините**

23. Повторно ќе се определат елементите за сметање на поправките на должините, ако линеарните промени  $u_{\nu}$  и  $u_{\text{ов}}$  се променат во однос на поранешната состојба, за величините кои по апсолутната вредност ги надминуваат величините од Таблицата



$du_{дог}$  (прилог 2). Ова важи за промените во правците на обете координатни оски или во правецот на само една координатна оска, и тоа за должините до 250 m. За должини поголеми од 250 m ќе се земе за  $du_{дог}$  половината на вредноста од таа таблица.

**4. Преглед на постапките при определувањето на поправките за должините**

24. Подготвителните мерења и определувањето на елементите потребни за сметање на поправките за должините опфаќаат:

- 1) мерење на страните на рамката на листот  $L_{y_{дог}}$ ,  $L_{x_{дог}}$  и  $L_{дог}$  и определување на фактичните — линеарните — промени  $u_y$  и  $u_x$ ;
- 2) испитување на условот  $dL \leq 0,4 \text{ mm}$  (точка 2);
- 3) определување на вредноста на специфичните промени  $u_{y_0}$  и  $u_{x_0}$  и разликата ( $u_{y_0} - u_{x_0}$ );
- 4) испитување на условот од точката 21 на ова упатство:

$$|u_{y_0} - u_{x_0}| \leq 2M \cdot 10^{-6}; u_{y_{дог}} \leq 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,5 \text{ mm};$$

5) сметање на вредноста  $u_{дог}$  во образецот U според одредбите од точката 17 на ова упатство, за дирекционите агли со растојание од  $4^\circ$ . Бидејќи се определени потребните елементи, поправките за одделни должини се сметаат во образецот U-1 (примери во обрасците U и U-1, прилози 7 и 8).

**III. ПРОМЕНИ И ПОПРАВКИ НА ПРАВЦИТЕ И АГЛИТЕ**

**1. Заднички одредби**

25. Поправката  $\Delta\alpha$  на правецот се определува зависно од дирекциониот агол  $\nu$  на правецот според следниот образец:

$$\Delta\alpha = \Delta\nu = \frac{\rho}{2} \cdot \sin 2\nu \cdot (u_{y_0} - u_{x_0}) = S \cdot du \dots \dots \dots 8)$$

каде што е:  $\frac{\rho}{2} \cdot \sin 2\nu = S$   $(u_{y_0} - u_{x_0}) = du_{дог}$

Според наведениот образец пресметаните поправки се поправки од типот А т. е.



и важат за случаите на картометриско мерење. Поправките во правците на координатните оски се еднакви на нула, а максималните вредности ги имаат во правците на симетралите на квадрантите (за  $\nu = 45^\circ$  и  $135^\circ$ ).

26. Поправката  $\Delta\beta$  на еден агол  $\beta$  помеѓу правците  $\alpha_p$  и  $\alpha_z$  е:

$$\Delta\beta = \Delta\alpha_z - \Delta\alpha_p \dots \dots \dots 9)$$

каде што индексите означуваат: p — почетен правец  
z — завршен правец,


земајќи дека правците се вртат во правецот на движењето на стрелките на часовникот (слика 4).

**2. Определување на поправките за правците**

27. Вредностите за величината S се земаат од Таблицата S (прилог 5), со тоа што S да има: во квадрантите I и III знак + (плус); во квадрантите II и IV знак - (минус).

Вредностите во колоната под S' на Таблицата S даваат сексагезимални минути, а вредностите во колоната под S'' даваат центезимални минути. Поправката се добива со множење на вредноста за S со разликата ( $u_{y_0} - u_{x_0}$ ), која и самата може да има знаци плус и минус. При сметањето на поправките,

вредностите за агли се заокружуваат на цели степени, а самите поправки се сметаат на десетти делови од минута. Дирекционите агли се определуваат на начинот предвиден за должините (пример на сликата 3).



Слика 4

**Пример 7**

Најдено е: од Таблицата S  
 $u_{y_0} = 0,00240$  За  $52^\circ$   $S = + 1668'$ ;  
 $\nu = 52^\circ$   $u_{x_0} = 0,00680$   $\Delta\nu = - 0,004 \cdot 1668' = - 7,3'$ ;  
 $u_{y_0} - u_{x_0} = - 0,00440$

**Пример 8.**

Најдено е: од Таблицата S  
 $u_{y_0} = -0,00180$  За  $144^\circ$   $S = - 1635'$ ;  
 $\nu = 144^\circ$   $\Delta\nu = - 1635' \cdot 0,0064 = + 10,5'$ ;  
 $u_{x_0} = 0,00460$   
 $u_{y_0} - u_{x_0} = - 0,00640$

28. Поправките за правците нема воопшто да се сметаат, ако се исполнети следните услови:

$$u_{y_0} - u_{x_0} \leq 1.10^{-3} \text{ за } g = 2' \text{ (A.Ott)}$$

$$u_{y_0} - u_{x_0} \leq 2.10^{-4} \text{ за } g = 16'' \text{ (Coradi)}$$

односно, за општ случај, ако е исполнет следниот услов:

$$|u_{y_0} - u_{x_0}| \leq \frac{g}{S_{max}}$$

( $S_{max} = 1719'$ ;  $- 3183'$ , во Таблицата S за  $\nu = 45^\circ$ ) каде што е g најмала вредност на поделбата која на уредот за агли може да се очита или оцени (моќ на приборот).

29. Онаа вредност за S која го исполнува следниот услов:

$$S \cdot |u_{y_0} - u_{x_0}| = g \text{ или } S = \frac{g}{|u_{y_0} - u_{x_0}|}$$

претставува во Таблицата S гранична вредност  $S_{gr}$  во следната смисла:


1) не се сметаат поправките за оние правци чии дирекциони агли  $\nu$  се наоѓаат во таблицата S над оној ред во кој се наоѓа вредноста  $S_{gr.}$  (за нив поправките би биле помали од  $g$ );

2) се сметаат поправките за оние правци чии дирекциони агли  $\nu$  се наоѓаат во таблицата S се наоѓаат во истиот ред во кој е и  $S_{gr.}$  и во редовите под овој (за тие правци поправките се еднакви со вредноста  $g$  или поголеми од вредноста  $g$ ).

Во Таблицата S, во последната колона, се наоѓаат вредностите на количникот  $g : S$ , и тоа за  $g = 2'$  и за  $g = 16'$ . Овие количници во исто време ја претставуваат и разликата  $u_{yo} - u_{co}$ , а вредностите за величината S во истиот ред се всушност граничните вредности  $S_{gr.}$ . Дирекционите агли во тој ред ги определуваат правците со кои се разграничуваат оние сектори во кои има поправки од оние сектори во кои нема поправки (слика 5, пример 9).

**Пример 9**

Се картира со прибор со  $g = 2'$ . На листот е најдено  $u_{yo} - u_{co} = 0,00220$ . Во таблицата во редот со таа вредност се наоѓа  $S_{gr.} = 911'$  и аглиите:  $16^\circ$ ;  $74^\circ$ ;  $106^\circ$ ;  $164^\circ$ ;  $196^\circ$ ;  $254^\circ$ ;  $286^\circ$  и  $344^\circ$ . Правците со овие дирекциони агли ги разграничуваат секторите во кои има и секторите во кои нема поправки. Правците треба да се претстават на една прирачна скица како на сликата 5, со шрафура во секторите во кои поправките не се сметаат.



Слика 5

30. Ако апсолутната вредност на разликата помеѓу најголемата поправка (во симетралата на квадрантите) и најмалата поправка (на рабовите на секторите) не ја надминува двојната вредност на податокот  $g$ , т. е. ако е:

$$|\Delta v_{max} - \Delta v_{gr.}| \leq 2g \text{ или } |(u_{yo} - u_{co}) \cdot (S_{max} - S_{gr.})| \leq 2g$$

тогаш поправките за сите правци можат да се сметаат со помош на ист фактор  $S_{sred.}$  и тоа

$$S_{sred.} = \frac{1}{2} \cdot (S_{max} + S_{gr.}).$$

При испитувањето на наведениот услов се работи со апсолутни вредности, но при определувањето на поправките мора строго да се води сметка за знаците на сите величини и резултати.

**Пример 10**

Најдено е  $u_{yo} - u_{co} = 0,00340$ . Се работи со  $g = 2'$ . Таблицата S дава  $S_{gr.} = 588'$ .

$$\begin{aligned} \Delta v_{max} &= 0,00340 \cdot 1719' = 5,8' \\ \Delta v_{gr.} &= 0,00340 \cdot 588' = 2,0' \\ \hline \text{Разлика} &= 3,8' \\ \text{Збир} &= 2307' \end{aligned}$$

Разликата е помала од  $4'$  па сите правци на листот можат да се поправаат со средната вредност  $S_{sred.}$

$$\begin{aligned} S_{sred.} &= 2307' : 2 = 1154' \\ \Delta v_{sred.} &= 0,00340 \cdot 1154' = 3,9' \end{aligned}$$


Разликите помеѓу вистинските поправки и средните вредности изнесуваат:  $+1,9'$  и  $-1,9'$ .

**3. Нанесување на точките снимени со поларна метода**

31. При нанесувањето на точките снимени со поларна метода претходно за правците се определуваат дирекциони агли, по истата постапка која е опишана во одредбите на ова упатство која се однесуваат на должините (пример на сликата 3), со тоа што овде аглиите се земаат на цели степени. Должините на визурата исто така се поправаат според тие одредби. Поправките се запишуваат над оригиналните податоци во записникот на снимањето, и тоа со мастило во боја различна од онаа со која се запишани односните податоци.

**4. Нанесување на точките снимени со ортогонална метода**

32. Поради деформации на листот на планот се менуваат, покрај должините и правците, аглиите помеѓу апсцисните линии и ординатите. Се создава ситуацијата претставена на сликата 6.



Слика 6

На оваа слика претставуваат:

- 1) пред деформацијата:
  - $\xi$  — апсцисна оска;
  - $\eta$  — ордината на точката T;
  - T — точка T;
  - P — подножна точка на ординатата;
- 2) по деформацијата:
  - $\xi'$  — апсцисна оска;
  - $\eta'$  — ордината на точката T;
  - T' — точка T во нова положба;

P' — подножна точка на ординатата;

$\Delta\xi_T$  — поправка на апсцисата  $\xi$  за точката T, и тоа само делот настанат поради промена на аглиите.

Апсцисите добиваат и поправки  $u\xi$  поради промена на должините (прилог 9).

33. Поправката  $\Delta\xi_T$  за подножната точка на ординатата на точката T' се смета (со логаритмар) според следниот образец:

$$(\text{m})\Delta\xi_T = 10^{-4} \cdot b\eta(\text{m}) \cdot \Delta\nu' \dots \dots \dots 10)$$

и се добива во метри, ако  $\eta$  е изразено во метри а поправката  $\Delta\nu$  во минути (сексагезимални). Оваа поправка, меѓутоа, се смета само ако вредноста на ординатата ја надминува граничната вредност  $\eta_{\text{min}}$  од следната еднаквост:

$$(\text{mm}) \eta_{\text{min}} = \frac{150 \text{ mm} \cdot l'}{\Delta\nu'} \dots \dots \dots 11)$$

За запишување на потребните податоци и за сметање служи образецот  $\eta\xi$  кој се води при картирањето на деталите со ортогонална метода (прилог 9).

34. Знаците за поправките  $\Delta\xi$  се определуваат по схемата на знаците, со важење за сите квадранти, при што страните „лево“ и „десно“ се земаат според насоката во која поделбата расте на апсцисната линија.

**СХЕМА НА ЗНАЦИТЕ ЗА ПОПРАВКИТЕ  $\Delta\xi$**

Ако $\Delta\nu$ има знак	+		-	
тогаш поправката $\Delta\xi$	за ординатата			
има знак $\rightarrow$	лево	десно	лево	десно
	-	+	+	-

Симболички изразено правилото гласи:

$$\text{sgn}\Delta\xi_{\text{ЛЕВО}} = - \text{sgn}\Delta\nu$$

$$\text{sgn}\Delta\xi_{\text{ДЕСНО}} = + \text{sgn}\Delta\nu.$$

Наместо да се сметаат овие поправки можат да се пресметаат релативните правоаголни координати на точките на деталите, од податоците редуцирани на хоризонтот, според правилата за тригонометрискиот образец бр. 22. Овие координати  $y'$  и  $x'$  се трансформираат во координати  $y'_u$  и  $x'_u$  на листот, поради промена на димензиите на листот. Обрасци за трансформација се:

$$y'_u = (1 + u_{y0}) \cdot y' = y' + u_{y0} \cdot y'$$

$$x'_u = (1 + u_{x0}) \cdot x' = x' + u_{x0} \cdot x'.$$

Овие поправки се од типот  $\Delta_{\text{терен}} \rightarrow \text{план}$  . . . . . 12)

Точките се нанесуваат на планот со овие трансформирани релативни координати. Наведената трансформација се однесува само на релативните координати, во однос на долното лево теме од листот или од некој правоаголник на координатната мрежа на листот (сметат да се трансформираат само отсекоци на координатите што претрпеле промени на листот поради деформации).

**IV. ПРОМЕНИ И ПОПРАВКИ НА ПОВРШИНИТЕ**

35. Заради определување на поправките на површините, најпрвин ќе се определи фактичната промена  $\Delta F_u$  на површината на листот во  $\text{mm}^2$  според образецот:

$$\Delta F_u = L_y \cdot u_x + L_x \cdot u_y \dots \dots \dots 13)$$

при што се занемарува производот  $u_x \cdot u_y$ .

36. Специфичната промена  $u_x$  има вредност

$$u_x = \frac{\Delta F_u}{F} = m_{uF} \cdot \Delta F_u \dots \dots \dots 2) \text{ и } 2')$$

каде што  $e: F$  — површина на листот во  $\text{mm}^2$ ;  
 $m_{uF}$  — модул на површинската промена на листот на односниот формат, т. е.

$$m_{uF} = \frac{1}{F_{\text{mm}^2}} \dots \dots \dots 6)$$

Поправката за единица на површина изнесува:

$$\text{за } 1 \text{ ha: } \Delta_u \text{ha} = 10^4 \cdot m_{uF} \cdot \Delta F_u;$$

$$\text{за } 1 \text{ a: } \Delta_u \text{a} = 10^2 \cdot m_{uF} \cdot \Delta F_u. \dots \dots \dots 5)$$

Поправката за 1 ha се зема од Таблицата  $\Delta_u \text{ha}$  (прилог 6) за корисниот формат на листот и за најдената вредност на вистинската промена  $\Delta F_u$ . Според тоа, откако ќе се определи вредноста на фактичната промена на површината на листот, од таблицата се земаат потребните податоци и се пресметува поправката за 1 ha, со собирање на пропорционалните делови. Заради контрола треба да се пресмета вредноста на специфичната промена  $u_x$  и според образецот 2 од точката 5 на ова упатство.

**Пример 11**

На листот размер 1 : 2500 најдено е:  $u_x = + 1,8 \text{ mm}$ ;  
 $u_y = + 3,8 \text{ mm}$ .

$$\Delta F_u = 600 \cdot 1,8 + 900 \cdot 3,8 = 1080 + 3420 = 4500 \text{ mm}^2.$$

Од Таблицата $\Delta_u \text{ha}$ се добива:	Контрола:
за $4000 \text{ mm}^2 \dots \dots 74,07 \text{ m}^2/\text{ha}$	$\frac{4500}{540000}$
за $500 \text{ mm}^2 \dots \dots 9,26$	$= 83,3 \cdot 10^{-4}$
$\Delta_u \text{ha} = + 83,33 \text{ m}^2/\text{ha}$	
$\Delta_u \text{a} = 0,83 \text{ m}^2/\text{a}$	

За една група парцели со површина од 13 ha 20 a 40 m<sup>2</sup>, поправката според образецот 4 од точката 10 на ова упатство изнесува (со логаритмар):

$$83,3 \cdot 13,2 = + 1100 \text{ m}^2 \text{ (поправката е од типот } \Delta_{\text{план}} \rightarrow \text{терен и знакот } + \text{ останува)}.$$

37. Поправките за површините се определуваат и при најмала забележлива промена на димензиите на листот (0,1 mm).

38. Одредбите на точката 2 од ова упатство за зоните важат и при определувањето на поправките на површините.

39. Вредноста на фактичната промена  $\Delta F_u$  се определува повторно, ако должините на страните  $L_y$  и  $L_x$  или само едната од нив, се променат во однос на поранешната состојба за повеќе отколку што изнесуваат вредностите  $dL_{\text{max}}$  во Таблицата  $dL_{\text{max}}$ , зависно од размерот на планот (прилог 3). Под усло-

вите од Таблицата  $dL_{\text{max}}$ , разликите на поправките за 1 на нема да го надминат дваесеттиот дел од дозволеното отстапување за површините.

40. Поправките за површините се земаат предвид и се внесуваат во образците за определување на површините според одредбите на Правилникот за техничките прописи за изработката на оригинали на планови и за определување на површините на парцелите при премерот на земјиштето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/70).

## V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

41. Ова упатство влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-995/2

24 ноември 1969 година

Белград

Директор  
на Сојузната геодетска управа,  
Басилис Благоевиќ, с. р.

ТАБЛИЦА  $u_0$ 

Прилог 1

$L_y, L_x = 900$	750	600	500	658,5	526,8 mm	
$m_d L = 10^{-3} \cdot 1,111$	1,333	1,667	2,000	1,519	1 898 mm <sup>-1</sup>	
$u_y$ $u_x$ mm	Пропорционални делови за $u_{y0}$ или $u_{x0}$					
1	$10^{-3} \cdot 1,11$	1,33	1,67	2,00	1,52	1,90
2	2,22	2,67	3,33	4,00	3,04	3,80
3	3,33	4,00	5,00	6,00	4,56	5,69
4	4,44	5,33	6,67	8,00	6,08	7,59
5	5,56	6,67	8,34	10,00	7,60	9,49
6	6,67	8,00	10,00	12,00	9,11	11,39
7	7,78	9,33	11,67	14,00	10,63	13,29
8	8,89	10,66	13,34	16,00	12,15	15,18
9	10,00	12,00	15,00	18,00	13,67	17,08
10	$10^{-3} \cdot 11,11$	13,33	16,67	20,00	15,19	18,98

ТАБЛИЦА  $du_{\text{dozv}}$ 

Прилог 2

Страни на рамковната линија $L_y$ или $L_x$	Гранични вредности за $du_{\text{dozv}}$				
	Размер 1 : M				
M =	500	1000	2000	2500	5000
mm	$du_{\text{dozv}}$ mm				
500	0,2	0,4	0,8		
750	0,4	0,6	1,2		
450					1,8
600				1,2	2,4
900				1,8	
За должини до 250 m					
За должини поголеми од 250 m се зема како гранична вредност за $du_{\text{dozv}}$ , една половина од вредноста од оваа таблица.					

Прилог 3

ПРИЛОГ  $dL_{\max}$

Размер 1 :	500	1 000	2 000	2 500	5 000
$dL_{\max}$ —	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4 mm

Прилог 6

ТАБЛИЦА  $\Delta_u$  ha

Поправки на површините за 1 ha на листовите од разни корисни формати

$$\Delta p_u \text{ во } m^2/ha = 10^4 \cdot m_{uF} \cdot \Delta F_u$$

$\Delta F_u$ на листов mm <sup>2</sup>	Поправки во m <sup>2</sup> /ha за корисните формати $L_y \times L_x$ со модулите $m_u$			
	$L_u \times L_x = 90 \times 60$ (cm) $m_u = 10^{-6} \cdot 1,85 1852$ m <sup>2</sup> /ha	75 x 50 .. 2,66 6667 m <sup>2</sup> /ha	45 x 60 .. 3,703704 m <sup>2</sup> /ha	65,85 x 52,68 10 <sup>-6</sup> · 2,88 2693 m <sup>2</sup> /ha
100	1,852	2,667	3,704	2,883
200	3 704	5,333	7,407	5,765
300	5,556	8,000	11,111	8,648
400	7,407	10,667	14,815	11,531
500	9,259	13,333	18,519	14,413
600	11,111	16,000	22,222	17,296
700	12,963	18,667	25,926	20,179
800	14,815	21,333	29,630	23,062
900	16,667	24,000	33,333	25,944
$F_{list}$ ha	mm <sup>2</sup> 540 000 337 5	375 000 9,375 37,500 150,000	270 000 675,0	346 898 mm <sup>2</sup> 71,93 ha 287,73

ТАБЛИЦА Т

Прилог 4

v	Вредности T = (u <sub>yo</sub> - u <sub>xo</sub> ) · sin <sup>2</sup> v за (u <sub>yo</sub> - u <sub>xo</sub> ) =									v
	0,00 100	.. 200	. 300	. 400	. 500	. 600	. 700	. 800	0,00 900	
0	0,00 000	. 000	. 000	. 000	. 000	. 000	. 000	. 000	0,00 000	180°
2	.	.	.	.	1	1	1	1	1	178
4	.	1	1	2	2	3	3	4	4	176
6	1	2	3	4	5	7	8	9	10	174
8	2	4	6	8	10	12	14	15	17	172
10	3	6	9	12	15	18	21	24	27	170
12	4	9	13	17	22	26	30	35	39	168
14	6	12	18	23	29	35	41	47	53	166
16	8	15	23	30	38	46	53	61	68	164
18	10	19	29	38	48	57	67	76	86	162
20	12	23	35	47	58	70	82	94	105	160
22	14	28	42	56	70	84	98	112	126	158
24	17	33	50	66	83	99	116	132	149	156
26	19	38	58	77	96	115	135	154	173	154
28	22	44	66	88	110	132	154	176	198	152
30	25	50	75	100	125	150	175	200	225	150
32	28	56	84	112	140	168	197	225	253	148
34	31	63	94	125	156	188	219	250	281	146
36	35	69	104	138	173	207	242	276	311	144
38	38	76	114	152	190	227	265	303	341	142
40	41	83	124	165	207	248	289	331	372	140
42	45	90	134	179	224	269	313	358	403	138
44	48	97	145	193	241	290	338	386	434	136
45	50	100	150	200	250	300	350	400	450	135
46	52	103	155	207	259	310	362	414	466	134
48	55	110	166	221	276	331	387	442	497	132
50	59	117	176	235	293	352	411	469	528	130
52	62	124	186	248	310	373	435	497	559	128
54	65	131	196	262	327	393	458	524	589	126
56	69	137	206	275	344	412	481	550	619	124
58	72	144	216	288	360	432	503	575	647	122
60	75	150	225	300	375	450	525	600	675	120
62	78	156	234	312	390	468	546	624	702	118
64	81	162	242	323	404	485	565	646	727	116
66	83	167	250	334	417	501	584	668	751	114
68	86	172	258	344	430	516	602	688	774	112
70	88	177	265	353	442	530	618	706	795	110
72	90	181	271	362	452	543	633	724	814	108
74	92	185	277	370	462	554	647	739	832	106
76	94	188	282	377	471	565	659	753	847	104
78	96	191	287	383	478	574	670	765	861	102
80	97	194	291	388	485	582	679	776	873	100
82	98	196	294	392	490	588	686	785	883	98
84	99	198	297	396	495	593	692	791	890	96
86	100	199	299	398	498	597	697	796	896	94
88	100	200	300	400	499	599	699	799	899	92
90°	0,00 100	. 200	.. 300	.. 400	. 500	.. 600	.. 700	.. 800	0,00 900	90°

ЗАБЕЛЕШКА. Вредностите добиени со знак по оваа таблица важат за поправките Δ план → терен

ТАБЛИЦА S

Прилог 5

Определување поправки на правците поради променети димензии на листот  $\Delta v = \frac{\rho}{2} \cdot \sin 2v(u_{y0} - u_{x0}) = S \cdot U; S = \frac{\rho}{2} \cdot \sin 2v;$

$U = (u_{y0} - u_{x0})$

S има знак + Аголот v во квадрантот				Сексагезимални минути S'	Центезимални минути S''	S има знак - Аголот v во квадрантот				Гранични вредности на разликите $u_{y0} - u_{x0} = \frac{g}{s}$ што ги делат секторите каде што има и каде што нема поправки на правците за прибор со податокот g=	
I		III				II		IV		'	16"
0	90	180	270	0	0	90	180	270	360		
1	89	181	269	60	111	51	179	271	359	0,0333	0,0044
2	88	182	268	120	222	92	178	272	358	,0167	,0022
3	87	183	267	180	333	93	177	273	357	,0111	,0015
4	86	184	266	239	443	94	176	274	356	,0084	,0011
5	85	185	265	299	553	95	175	275	355	,0067	,0009
6	84	186	264	357	662	96	174	276	354	,0056	,0007
7	83	187	263	416	770	97	173	277	353	,0048	,0006
8	82	188	262	474	877	98	172	278	352	,0042	,0006
9	81	189	261	531	984	99	171	279	351	,0038	,0005
10	80	190	260	588	1089	100	170	280	350	,0034	,0005
11	79	191	259	644	1192	101	169	281	349	,0031	,0004
12	78	192	258	699	1295	102	168	282	348	,0029	
13	77	193	257	754	1395	103	167	283	347	,0027	,0004
14	76	194	256	807	1494	104	166	284	346	,0025	,0003
15	75	195	255	860	1592	105	165	285	345	,0023	
16	74	196	254	911	1687	106	164	286	344	,0022	
17	73	197	253	961	1780	107	163	287	343	,0021	
18	72	198	252	1010	1871	108	162	288	342	,0020	
19	71	199	251	1058	1960	109	161	289	341	,0019	,0003
20	70	200	250	1105	2046	110	160	290	340	0018	0002
21	69	201	249	1150	2130	111	159	291	339	,0017	
22	68	202	248	1194	2211	112	158	292	338	,0017	
23	67	203	247	1237	2290	113	157	293	337	,0016	
24	66	204	246	1277	2365	114	156	294	336	,0016	
25	65	205	245	1317	2438	115	155	295	335	,0015	
26	64	206	244	1355	2508	116	154	296	334	,0015	
27	63	207	243	1391	2575	117	153	297	333	,0014	
28	62	208	242	1425	2639	118	152	298	332		
29	61	209	241	1458	2699	119	151	299	331	,0014	
30	60	210	240	1489	2757	120	150	300	330	,0013	
31	59	211	239	1518	2810	121	149	301	329		
32	58	212	238	1545	2861	122	148	302	328		
33	57	213	237	1570	2908	123	147	303	327		
34	56	214	236	1594	2951	124	146	304	326	,0013	
35	55	215	235	1615	2991	125	145	305	325	,0012	
36	54	216	234	1635	3027	126	144	306	324		
37	53	217	233	1652	3060	127	143	307	323		
38	52	218	232	1668	3088	128	142	308	322		
39	51	219	231	1681	3113	129	141	309	321		
40	50	220	230	1693	3135	130	140	310	320		
41	49	221	229	1702	3152	131	139	311	319		
42	48	222	228	1710	3166	132	138	312	318		
43	47	223	227	1715	3175	133	137	313	317		
44	46	224	226	1718	3181	134	136	314	316		
45	45	225	225	1719	3183	135	135	315	315	0,0012	0,0002

ЗАБЕЛЕШКА: Вредностите добиени со знак според оваа таблица важат за поправките  
Дплан ————— → терен

К. о. Ниш

Лист Ниш 7J20-14-8

Прилог 7

Образец У

Општина Ниш

Размер 1 : 1000

Страна 19

Страни на рамката L mm	Фактични — линеарни — промени $u_y, u_x$ mm	Специфични промени $u_o$ (Таблица $u_o$ )	$v$ o	$u_{xo}$ T (Таблица T)		$i_{gr}$ $u_{xo} + T$ — $= u_{io}v$ ±	$v$ o	$u_{xo}$ T (Таблица T)		$i_{gr}$ $u_{xo} + T$ — $= u_{io}v$ ±			
				$u_{xo} = 0,00840$				$u_{xo} = 0,00840$					
$L_{yus} 748,8$	$u_{ys} + 1,2$	$0,00133$	32	— 168		31 mm	72	— 543		85 mm			
				— 16,8				— 54,3					
				— 2				— 6,3					
				— 187				— 604					
$L_{yuj} 748,6$	$u_{yj} 1,4$	$u_{yo} 0,00173$	148	— 187		0,00653	108	— 604		0,00236			
				— 207				— 565					
$dL_y 0,2$	$u_y + 1,3$	$u_y 0,00173$	36	— 20,7		32	76	— 56,5		94			
				— 2,4				— 6,6					
				— 230				— 628					
$L_{xui} 495,8$	$u_{xi} + 4,2$	$0,00800$	40	— 248		35	80	— 528		104			
				— 24,8				— 58,2					
				— 2,9				— 6,8					
				— 276				— 647					
$L_{xuz} 495,0$	$u_{xz} + 4,2$	$u_{xo} 0,00840$	140	— 276		0,00564	100	— 647		0,00193			
				— 290				— 593					
$dL_x 0,0$	$u_x + 4,2$	$u_x 0,00840$	44	— 29		39	84	— 59,3		110			
				— 3				— 6,9					
				— 322				— 659					
$u_{yo} - u_{xo} = -0,00667$			48	— 331		42	88	— 599		115			
		— 33,1		— 59,9									
				— 3,9				— 7					
$v$ o	$u_{xo}$ T (Таблица T)	$i_{gr}$ $u_{xo} + T$ — $= u_{io}v$	$v$ o	$u_{xo}$ T (Табл. T)	$i_{gr}$ $u_{xo} + T$ — $= u_{io}v$	$v$ o	$u_{xo}$ T (Таблица T)	$i_{gr}$ $u_{xo} + T$ — $= u_{io}v$	$v$ o	$u_{xo}$ T (Таблица T)	$i_{gr}$ $u_{xo} + T$ — $= u_{io}v$		
												$u_{xo} = 0,00840$	
				— 368		0,00472		92		— 666			
				— 373		47		90		— 600			
				— 37,3		60				— 60			
				— 4,4		7				— 7			
				— 415		0,00425		90		— 667			
180	24 mm	16	—0,00046	25 mm	56	— 412	52	7. XI 1967.		8 <sup>40</sup> h			
												— 5	
4	0,00003	24	—0,00070	26	60	— 450	59						
												— 7	
												— 0,8	
176	—0,00003	0,00837	160	—0,00078	120	— 500	0,00340						
												— 0,00051	
8	—0,00012	24	—0,00099	27	64	— 485	66 mm						
												— 10	
172	—0,00013	0,00827	156	—0,00109	116	— 539	0,00301						
												— 0,8	
12	—0,00026	25 mm	—0,00132	29 mm	68	— 516							
												— 132	
168	—0,00029	0,00311	152	—0,00147	112	— 574							
												— 1,5	







89.

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот секретаријат за стопанство објавува

### СПИСОК

#### НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во периодот од 1 јануари до 31 декември 1969 година издадени се дозволи за пуштање во промет на следните средства за заштита на добитокот, и тоа на:

1. Ветеринарниот завод Земун — Суботица, за:

- 1) Skolaban, ad.us.vet., пакуван во шишиња по 10, 25 и 50 tbl., под бр. 9-5994/1 од 7 јануари 1969 година;
- 2) Trinoin, ad.us.vet., пакуван во кутии со Кесичиња по 50, 100 и 500 g, под бр. 9-16715/1-68 од 14 март 1969 година;
- 3) Loxuran, ad.us.vet., пакуван во шишиња по 100 и 250 ml, под бр. 9-16714/1-68 од 14 март 1969 година;
- 4) Devermin, ad.us.vet., пакуван во кутии со Кесичиња по 50, 100 и 500 g, под бр. 9-16716/1-68 од 14 март 1969 година;
- 5) Dohyfal B complex, ad.us.vet., пакуван во шишиња по 10 ml, под бр. 9-7592/1 од 11 ноември 1969 година;
- 6) Depovit A-100, ad.us.vet., пакуван во шишиња по 50 и 100 ml, под бр. 9-7590/1 од 11 ноември 1969 година;
- 7) Diphafal forte, ad.us.vet., пакуван во шишиња по 50 ml, под бр. 9-7591/1 од 11 ноември 1969 година;
- 8) Моновалентна вакцина од лептоспироза кај домашните животни, ad.us.vet., пакувана во шишиња по 50, 100, 250 и 500 ml, под бр. 9-7593/1 од 11 март 1969 година;
- 9) Поливалентна вакцина од лептоспироза кај домашните животни, ad.us.vet., пакувана во шишиња по 50, 100, 250 и 500 ml, под бр. 9-7594/1 од 11 март 1969 година;

2. Серум-заводот Калиновица—Загреб, за:

- 1) Ferivil, ad.us.vet., пакуван во шишиња по 100 ml, под бр. 9-1484/1 од 25 март 1969 година;
- 2) Бивалентна вакцина Anjeszky и на свинска чума, ad.us.vet., пакувана во шишиња со 10 дози и 20 ml, разредувач и со 10 дози и 10 ml разредувач, под бр. 9-585/1 од 13 јуни 1969 година;
- 3) Вакцина од младенечко кучешко беснило за видрички, ad.us.vet., пакувана во шишиња со 1 доза и 1 ml разредувач, под бр. 9-5348/1 од 22 август 1969 година;
- 4) Infly-vak, ad.us.vet., пакувана во шишиња со 2,5, 25 и 50 дози, под бр. 9-10048/1 од 21 август 1968 година;
- 5) Staphylo-vak, ad.us.vet., пакувана во шишиња по 100 и 500 ml, под бр. 9-8418/1 од 11 ноември 1969 година;
- 6) Kalino-2 vak, ad.us.vet., пакувана во кутии со 1 доза и 2 ml разредувач, под бр. 9-9146/1 од 11 ноември 1969 година;
- 7) Rumetan, ad.us.vet., пакувана во вреќички по 250 g, под бр. 9-9047/1 од 11 ноември 1969 година;
- 8) Svemor, ad.us.vet., пакуван во кутии за запрашување по 70 g, под бр. 9-9048/1 од 11 ноември 1969 година;
- 9) Cutisam mast, ad.us.vet., пакувана во туби по 50 g, под бр. 9-9044/1 од 11 ноември 1969 година;

10) Stilboestrol adsorbat forte, ad.us.vet., пакуван во шишиња по 50 и 100 ml, под бр. 9-9045/1 од 11 ноември 1969 година;

11) Tekutin, ad.us.vet., пакуван во вреќички по 50 g, под бр. 9-2770/1 од 11 ноември 1969 година;

12) Expectorans, ad.us.vet., пакуван во вреќички по 500 g, под бр. 9-10966/1 од 11 ноември 1969 година;

13) Burow soluble, ad.us.vet., пакувани во кутии по 100 чифта, под бр. 9-11616/1 од 11 ноември 1969 година;

14) Stimulex, ad.us.vet., пакуван во вреќички по 250 и 500 g, под бр. 9-7835/1 од 11 ноември 1969 година;

3. Фармацевтско-хемијската индустрија „Галеника“, Белград—Земун, за:

1) Piperazin adipat, ad.us.vet., пакуван во кутии по 10 tbl по 50 g и по 50 tbl по 0,75 g, во кутии по 5 g и 100 g пулвис, под бр. 9-15695/1 од 8 јануари 1969 година;

2) Tilofuran, ad.us.vet., пакуван во кутии по 1 kg и 5 kg и во вреќи по 40 kg, под бр. 9-237/1 од 14 јануари 1969 година;

3) Chloramphenicol spray, ad.us.vet., пакуван во шишиња по 250 ml, под бр. 9-16938/1 од 14 јануари 1969 година;

4) Jugocillin, ad.us.vet., пакуван во шишенца 50×400.000 и.е., 50×800.000 и.е. и 50×400.000.000 и.е., под бр. 9-262/1 од 14 април 1969 година;

5) Streptomycin прав, ad.us.vet., пакуван во шишенца по 1 g и 5 g, под бр. 9-261/1 од 14 април 1969 година;

6) Jugocombin и Jugocombin forte, ad.us.vet., пакувани во кутии по 50 шишенца, под бр. 9-263/1 од 14 април 1969 година;

7) Syncro-mate, ad.us.vet., пакувано во кутии по 25 и 50 чепови, под бр. 9-17792/1 од 14 април 1969 година;

8) Galocin-150, ad.us.vet., пакуван во кутии по 1 kg и 50 kg и во полиетиленски Кесичиња по 40 kg, под бр. 9-12565/1 од 11 ноември 1969 година;

9) Mastogal, ad.us.vet., пакуван во шприцеви по 10 cm<sup>3</sup> и во шишенца по 250 и 500 cm<sup>3</sup>, под бр. 9-12562/1 од 11 ноември 1969 година;

10) Pituitrin, ad.us.vet., пакуван во шишенца по 10 ml, под бр. 9-12566/1 од 11 ноември 1969 година;

11) Galocin-40, ad.us.vet., пакуван во кутии по 200 g, под бр. 9-12561/1 од 11 ноември 1969 година;

4. Фабриката на фармацевтски и хемиски производи „Плива“ — Загреб, за:

1) Orbenin R, ad.us.vet., пакуван во туби по 200 g под бр. 9-7629/1 од 21 август 1969 година;

2) Geokorten R spray, ad.us.vet., пакуван во шишенца по 50 ml, под бр. 9-7627/1 од 20 август 1969 година;

3) Eritromicin-прав, ad.us.vet., пакуван по 25, 100, 150, 200 и 1000 g под бр. 9-7628/1 од 21 август 1969 година;

4) Propen R-inj. ad.us.vet., пакуван во шишенца по 10 и 30 ml, под бр. 9-7626/1 од 9 септември 1969 година;

5. Товарна здравил „Крка“ — Ново Место, за:

1) Emulcid, ad.us.vet., пакуван во шишиња по 0,5 l, 1 l, 5 l и 50 l, под бр. 9-5053/1 од 16 јуни 1969 година;

2) Pitoxid, ad.us.vet., пакуван во шишиња по 1 l, 5 l, 10 l и 50 l, под бр. 9-5052/1 од 16 јуни 1969 година;

3) Insecid, ad us. vet., пакуван во шишиња по 1 l, 5 l и 10 l, под бр. 9-5050/1 од 13 јуни 1969 година;

4) Pips, ad us. vet., пакуван во форма на аеросол по 150 и 450 g, под бр. 9-5048/1 од 13 јуни 1969 година;

5) Fidemycin tbl, ad us. vet., пакуван во пластични алуфолии по 3 и 4 tbl, под бр. 9-9076/1 од 11 ноември 1969 година;

6) Fidemycin прав, ad us. vet., пакуван во пластични шишиња по 50, 100, 150, 250 и 500 g, под бр. 9-9074/1 од 11 ноември 1969 година;

7) Guardocin tbl, ad us. vet., пакуван во пластични алуфолии по 8 и 4 tbl, под бр. 9-9075/1 од 11 ноември 1969 година;

8) Guardocin прав, ad us. vet., пакуван во шишиња по 50, 100, 150, 250 g, под бр. 9-9073/1 од 4 ноември 1969 година;

6. Товарна фармацевтских кемичких изделков „Лек“ — Љубљана, за:

1) Mivil, ad us. vet., пакуван во кутии по 25 и 50 tbl, бр. 9-12174/1 од 11 ноември 1969 година;

2) Dexa-dermo spray, ad us. vet., пакуван во метални шишиња по 75 cm<sup>3</sup>, под бр. 9-9562/1 од 11 ноември 1969 година;

7. Фабриката на фармацевтски и хемиски производи „Здравље“ — Лесковац, за:

Fedex-75, ad us. vet., пакуван во шишиња по 20 и 50 ml, под бр. 9-4152/1 од 27 јуни 1969 година;

8. Установата „Institut de serotherapie de Toulouse“, Франција, за,

Suprednison, ad us. vet., пакуван во шишиња по 5 ml 2% и 10 ml 5% раствора, под бр. 9-17852/1-68 од 14 март 1969 година.

Застапник: Ветпром;

9. Фирмата C. Richter & Co — Австрија, за:

1) Helman, ad us. vet., пакуван во кутии по 10 tbl, под бр. 9-12209/1 од 11 ноември 1969 година;

2) Dipreson Lotio, ad us. vet., пакувано во шишиња по 100 g под бр. 9-12210/1 од 11 ноември 1969 година.

Застапник: Ветпром;

10. Фирмата Вук-Gulden — Konstanza — СР Германија, за:

1) Вукомусин-F, ad us. vet., пакуван во туби по 2,5 g под бр. 9-3830/1 од 22 август 1969 година;

2) D.O.T. soluble, ad us. vet., пакуван во кесичиња по 30 g и во кесиња по 1 kg и 25 kg, под бр. 9-7281/1 од 23 август 1969 година;

3) Вукоцилин-m, ad us. vet., пакуван во кутии по 4 шприца, под бр. 9-3824/1 од 30 октомври 1969 година;

4) Amphurox, ad us. vet., пакуван во шишиња по 40 и 20 капсули, под бр. 9-3823/1 од 30 октомври 1969 година;

5) Ketobyk, ad us. vet., пакуван во шишиња по 1000 ml, под бр. 9-3827/1 од 11 ноември 1969 година;

6) Polycillin, ad us. vet., пакуван во кутии по 10 tbl, во кутии по 4 шприца и во шишиња по 100 ml, под бр. 9-3829/1 од 11 ноември 1969 година;

7) Skauralon, ad us. vet., пакуван во шишенца по 5 ml (3000 и е. Chloriongonadotropin и 125 mg Progesteron, под бр. 9-3825/1 од 11 ноември 1969 година;

8) Furocin, ad us. vet., пакуван во кутии по 20 стапчиња, под бр. 9-3828/1 од 11 ноември 1969 година.

Застапник: Адриа;

11. Фирмата Farbwerke Hoechst A. G. — Frankfurt/M. — СР Германија, за:

1) Galtimycin, ad us. vet., пакуван во шишенца по 50 ml под бр. 9-3676/1-68 од 13 март 1969 година;

2) Flavomycin, ad us. vet., пакуван во кесичиња и кутии по 25 g, под бр. 9-11800/1 од 30 октомври 1969 година.

Застапник: Југохемија;

12. Фирмата Pfiser & Co., New York — SAD, за:

1) Neo-terramycin soluble powder with vit., ad us. vet., пакуван во кутии по 20 или 60 пакетчиња à 6,4 унци, под бр. 9-16163/1 од 20 јануари 1969. година;

2) Neo-terramycin soluble powder concentrate, ad us. vet., пакуван во шишенца по 113 g, под бр. 9-16162/1 од 20 јануари 1969 година;

3) Banminth tbl, ad us. vet., пакуван во кутии по 20 tbl, под бр. 9-16161/1 од 19 февруари 1969 година;

4) Masarum susp., ad us. vet., пакуван во шишенца по 50 ml, под бр. 9-5147/1 од 20 август 1969 година;

5) Masarum tbl, ad us. vet., пакуван во кутии по 10 tbl, под бр. 9-5148/1 од 20 август 1969 година.

Застапник: Фабер;

13. Фирмата Abbott — Женева, Швајцарија, за:

1) Gallimycin-inj. 25 mg/ml, ad us. vet., пакуван во шишенца по 100 cm<sup>3</sup>, под бр. 9-9946/1 од 30 октомври 1969 година;

2) Gallimycin-inj. 50 mg/ml, ad us. vet., пакуван во шишенца по 100 ml, под бр. 9-9945/1 од 22 август 1969 година;

3) Gallimycin-10 premix, ad us. vet., пакуван во вреќи по 22,5 kg, под бр. 9-9943/1 од 22 август 1969 година;

4) Gallimycin-50 premix, ad us. vet., пакуван во тапани по 22,7 kg и 45,4 kg, под бр. 9-9942/1 од 22 август 1969 година;

5) Erythrotil sol, ad us. vet., пакуван во шприцеви по 6 ml, под бр. 9-9948/1 од 30 октомври 1969 година;

6) Galimycin-inj. 20 mg/ml, ad us. vet., пакуван во шишенца по 50, 100 и 250 ml, под бр. 9-9944/1 од 30 октомври 1969 година;

7) Piglen-pro-gen sol, ad us. vet., пакуван во шишенца по 100 ml, под бр. 9-9947/1 од 30 октомври 1969 година;

8) Gallimycin poultry formula, ad us. vet., пакуван во станиолски кесичиња по 10, 25, 50, 115, 227 и 230 g, и лимени кутии по 277 g, 2 kg и 5 kg и во дрвени барабани по 25 kg, под бр. 9-9949/1 од 30 октомври 1969 година;

9) Spectam-inj., ad us. vet., пакуван во шишенца по 100 ml, под бр. 9-12879/1 од 30 октомври 1969 година;

14. Фирмата Ciba — Базел, Швајцарија, за:

1) Bradophen, ad us. vet., пакуван во кутии по 300 g, под бр. 9-3236/1 од 23 септември 1969 година;

2) Cosumix, ad us. vet., пакуван во кутии по 10 × 50 g и во вреќички по 5 kg, под бр. 9-3494/1 од 23 септември 1969 година.

Застапник: Intertrade;

15. Фирмата Cernele-Engelholm — Шведска, за:

LBA-конц., ad us. vet., пакуван во кесиња по 200 g, 500 g, 1 kg и 10 kg, под бр. 9-7902/1 од 6 октомври 1969 година.

Застапник: Интерсервис;

16. Фирмата Merck Sharp & Dohme Intern — New York, САД, за:

1) Amprolmix, ad. us. vet., пакуван во вреќи по 25 kg, под бр. 9-6651/1 од 30 октомври 1969 година;

2) Ahprol plus, ad. us. vet., пакуван во вреќи по 25 kg, под бр. 9-6650/1 од 30 октомври 1969 година.

Бр. 9-711/1

21 јануари 1970 година

Белград

Заменик  
сојузен секретар за стопанство,  
**Владо Јуричиќ**, с. р.

90.

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот секретаријат за стопанство објавува

### СПИСОК

**НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ПРИВРЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО**

Сојузниот секретаријат за стопанство утврдува дека престанало важењето на привремените дозволи за пуштање во промет на следните средства за заштита на растенијата:

- 1) Akarition E-30 произведува Chemicke zavody Jurga Dimitrova, Bratislava. Застапник „Техносервис“ — Инострана трговачка заступства, Белград. Број на привремената дозвола 9-4624/4 од 4 ноември 1968 година;
- 2) Faloran 50 WP произведува Ciba A. G, Basel. Застапник „Intertrade“ — Podjetje za mednarodno trgovino, Љубљана. Број на привремената дозвола 9-3304/5 од 8 јули 1969 година;
- 3) Prefix 7,5 гранули произведува Shell International Petroleum, Company Ltd., London. Застапник „Астра“ — Заступство иностраних фирми, Загреб. Број на привремената дозвола 9-5494/2 од 12 декември 1967 година;
- 4) R-6 Super Bleu произведува Pechiney Progil, Lionvaize. Застапник „Intertrade“ — Podjetje za mednarodno trgovino, Љубљана. Број на привремената дозвола 9-2171/5 од 17 април 1969 година.

Бр. 9-1708/1

3 февруари 1970 година

Белград

Заменик  
сојузен секретар за стопанство,  
**Владо Јуричиќ**, с. р.

91.

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот секретаријат за стопанство објавува

### СПИСОК

**НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Сојузниот секретаријат за стопанство издаде до 20 јануари 1970 година дозволи за пуштање во промет на следните средства за заштита на растенијата:

- 1) Accothion 500 E произведува Cyanamid International Laboratories Reunidos, Madrid. Застапник „Yugoslavia Commerce“ — Предузеће за спољнотрговинско пословање, Белград. Број на привремената дозвола 9-5400/4 од 15 јули 1969 година;
- 2) Aretit flüssig произведува Farbwerke Hoechst A.G., Frankfurt/M. Застапник „Југохемија“ — Предузеће за спољну и унутрашњу трговину, Белград. Број на привремената дозвола 9-624/1 од 20 јануари 1970 година;
- 3) Azodrin 20% W/V W.S.C. произведува Shell International Petroleum Company Ltd., London. Застапник „Астра“ — Предузеће за меѓународну трговину и заступства, Загреб. Број на привремената дозвола 9-617/1 од 20 јануари 1970 година;
- 4) „Бакарна вар супер“ произведува „Зорка“ — Хемијска индустрија, Шабац. Број на дозволата 9-583/1 од 19 јануари 1970 година;
- 5) Basamid — гранулат произведува Badische Anilin & Soda Fabrik A.G., Ludwigshafen/Rh. Застапник „Прогрес“ — Предузеће за меѓународну трговину, туризам, заступање иностраних фирми и производњу граѓевинскег материјала — IV робна дирекција BASF, Белград. Број на привремената дозвола 9-2779/5 од 8 јули 1969 година;
- 6) Bilobran произведува Ciba A.G., Basel. Застапник „Intertrade“ — Podjetje za mednarodno trgovino, Ljubljana. Број на привремената дозвола 9-2172/5 од 2 јули 1969 година;
- 7) Cineb S-80 произведува „Зорка“ — Хемијска индустрија, Шабац. Број на дозволата 9-583/1 од 19 јануари 1970 година;
- 8) Citowett произведува Badische Anilin & Soda Fabrik A.G., Ludwigshafen/Rh. Застапник „Прогрес-Генералтурист“ — Предузеће за меѓународну трговину, туризам, саобраќај, угостителство и заступање и-

- ностраних фирми, Белград. Број на дозволата 9-598/1 од 19 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. 9-3222/1 од 12 март 1969 година за средството Citowett, објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/69), престанува да важи;
- 9) Cunitex производи Société des Usines Chimiques Rhone Poulenc, Paris. Застапник „Unikomerc“ — Иноземна заступства, Загреб. Број на дозволата 9-611/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. 9-2851/4 од 30 мај 1968 година за средството Cunitex, објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/68), престанува да важи;
- 10) Detia gas EX-B производи д-р Werner Freyberg, Chemische Fabrik 694, Weinheim. Застапник „Жито-заједница“ — Пословно удружење радних организација за производњу, промет и прераду житарица и брашна, Загреб. Број на привремената дозвола 9-629/1 од 20 јануари 1970 година;
- 11) Ekatox — гранулат производи Sandoz A.G., Basel. Застапник „Велебит“ — Заступство иностраних фирми, Загреб. Број на дозволата 9-601/1 од 19 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. 9-5012/4 од 30 мај 1968 година за средството Ekatox гранулат, објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/68), престанува да важи;
- 12) Elocron 2% прав производи Ciba A.G., Basel. Застапник „Intertrade“ — Podjetje za mednarodno trgovino, Ljubljana. Број на дозволата 9-606/1 од 20 јануари 1970 година;
- 13) Elocron 2,5% прав производи Ciba A.G., Basel. Застапник „Intertrade“ — Podjetje za mednarodno trgovino, Ljubljana. Број на дозволата 7717/5 од 15 декември 1969 година;
- 14) Elocron 3% прав производи Ciba A.G., Basel. Застапник „Intertrade“ — Podjetje za mednarodno trgovino, Ljubljana. Број на решението за измена на дозволата 9-1238/3 од 28 април 1969 година;
- 15) Elocron 50 WP производи Ciba A.G., Basel. Застапник „Intertrade“ — Podjetje za mednarodno trgovino, Ljubljana. Број на дозволата 9-605/1 од 20 јануари 1970 година;
- 16) Faloran 50 WP производи Ciba A.G., Basel. Застапник „Intertrade“ — Podjetje za mednarodno trgovino, Ljubljana. Број на привремената дозвола 9-3304/5 од 8 јули 1969 година;
- 17) Galecron 50 SP производи Ciba A.G., Basel. Застапник „Intertrade“ — Podjetje za mednarodno trgovino, Ljubljana. Број на дозволата 9-603/1 од 19 јануари 1970 година;
- 18) Gardona 50% WP производи Shell International Petroleum Company Ltd., London. Застапник „Астра“ Подузеће за меѓународну трговину и заступства, Загреб. Број на привремената дозвола 9-616/1 од 20 јануари 1970 година;
- 19) Gebutox flüssig производи Farbwerke Hoechst A.G., Frankfurt/M — Hoechst. Застапник „Југохемија“ — Предузеће за спољну и унутрашњу трговину, Белград. Број на привремената дозвола 9-2184/1 од 20 февруари 1969 година;
- 20) Geolin G-5 производи „Зорка“ — Хемијска индустрија, Шабац. Број на дозволата 9-586/1 од 19 јануари 1970 година;
- 21) Geolin G-3 производи „Зорка“ — Хемијска индустрија, Шабац. Број на дозволата 9-587/1 од 19 јануари 1970 година;
- 22) Gesagard (R) 80 Spritzpulver производи J.R. Geigy, A.G., Basel. Застапник „Commerce“ — Zastopstvo inozemskih tvrdk, Ljubljana. Број на дозволата 9-621/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. 9-8532/2 од 18 јули 1968 година за средството D. Gesagard (R) 80 Spritzpulver, објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/69), престанува да важи;
- 23) Gesaprim (R) 80 Spritzpulver производи J.R. Geigy, A.G., Basel. Застапник „Commerce“ — Zastopstvo inozemskih tvrdk, Ljubljana. Број на дозволата 9-619/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. 9-255/5 од 18 јули 1968 година за средството Gesaprim (R) 80 Spritzpulver, објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југо-

- славија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/69), престанува да важи;
- 24) Gesatop (R) 80 Spritzpulver произведува J.R. Geigy, A.G., Basel. Застапник „Commerce“ — Zastopstvo inozemskih tvrdk, Ljubljana. Број на дозволата 9-620/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. 9-253/4 од 20 јули 1968 година и решението за дополнење на привремената дозвола бр. 9706/3 од 14 октомври 1968 година за средството Gesatop (R) 80 Spritzpulver, објавени во Списокот на средствата за заштита на растенијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/69), престанува да важи;
- 25) Grains Quick произведува Société des Usines Chimiques Rhone Poulenc, Paris. Застапник „Unikomerce“ — Иноземна заступства, Загреб. Број на дозволата 9-614/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. 9-672/1 од 20 јануари 1969 година за средството Grains Quick, објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/69), престанува да важи;
- 26) Hora — Fitoran — Grün — Haftstaub произведува Fahlberg — List G.m.b.H. Chemische Fabrik, Wolfenbüttel. Застапник „Commerce“ — Zastopstvo inozemskih tvrdk, Ljubljana. Број на дозволата 9-625/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. ПШ 03-133/2 од 23 мај 1967 година за средството Hora — Fitoran — Grün — Haftstaub, објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/68), престанува да важи;
- 27) Lumeton (R) 2412 Spritzpulver произведува J.R. Geigy A. G., Basel. Застапник „Commerce“ — Zastopstvo inozemskih tvrdk, Ljubljana. Број на дозволата 9-618/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. 9-675/1 од 20 јануари 1969 година за средството Lumeton (R) 2412 Spritzpulver, објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/69), престанува да важи;
- 28) Maloran 50 WP произведува Ciba A.G., Basel. Застапник „Intertrade“ — Pedjetje za mednarodno trgovino, Ljubljana. Број на дозволата 9-608/1 од 20 јануари 1970 година;
- 29) Melprex 20 произведува Cyanamid of Great Britain Ltd., London. Застапник „Yugoslavia Commerce“ — Предузеќе за спољнотрговинско пословање, Белград. Број на привремената дозвола 9-4317/5 од 14 јули 1969 година;
- 30) Metation E-50 произведува Chemické závody Juraja Dimitrova, Bratislava. Застапник „Техносервис“ — Инострана трговачка заступства, Белград. Број на привремената дозвола бр. 9-4631/2 од 15 април 1969 година;
- 31) Methylbromid произведува Degesch A.G., Frankfurt/M. Застапник „Интерсервис“ — Инострана заступства, Нови Сад. Број на дозволата 9-628/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. 9-3050/5 од 8 јули 1969 година за средството Methylbromid, престанува да важи;
- 32) Mycodifol произведува Chevron Chemical Company, Paris. Застапник „Прогрес-Генералтурист“ — Предузеќе за меѓународну трговину, туризам, саобраќај, угостителство и заступање иностраних фирми, Белград. Број на дозволата 9-595/1 од 19 јануари 1970 година;
- 33) Ordram произведува Pechiney Progil, Lion — Vaise. Застапник „Прогрес-Генералтурист“ — Предузеќе за меѓународну трговину, туризам, саобраќај, угостителство и заступање иностраних фирми, Белград. Број на привремената дозвола 9-4632/2 од 15 април 1969 година;
- 34) Orthocide 83 произведува Chevron Chemical Company, Paris. Застапник „Прогрес-Генералтурист“ — Предузеќе за меѓународну трговину, туризам, саобраќај, угостителство и заступање иностраних фирми, Белград. Број на дозволата 9-596/1 од 19 јануари 1970 година;
- 35) Ortho Phaltan 80 произведува Chevron Chemical Company, Paris. Застапник „Прогрес-Генералтурист“ — Предузеќе за меѓународну трговину, туризам, саобраќај, угостителство и заступање иностраних фирми, Белград. Број на дозволата 9-594/1 од 19 јануари 1970 година;
- 36) Polyram Combi произведува Badische Anilin & Soda Fabrik A.G., Ludwigshafen/Rh. Застапник „Прогрес-Генералтурист“ — Предузеќе за меѓународну трговину, туризам, саобраќај, у-

- гостителство и заступање иностраних фирми, Белград. Број на дозволата 9-597/1 од 19 јануари 1970 година. Привремената дозвола за средството Poigram Combi, бр. 9-1951/5 од 14 април 1969 година престанува да важи;
- 37) Radazin произведува „Радоња“ — Хемијска индустрија, Сисак. Број на решението за дополнење на дозволата 9-593/1 од 19 јануари 1970 година;
- 38) Radofenil произведува „Радоња“ — Хемијска индустрија, Сисак. Број на дозволата 9-590/1 од 19 јануари 1970 година;
- 39) Radokokor произведува „Радоња“ — Хемијска индустрија, Сисак. Број на решението за дополнење на дозволата 9-592/1 од 19 јануари 1970 година;
- 40) R-6 Super Bleu произведува Pechiney Progil, Lion — Vaise. Застапник „Intertrade“ — Podjetje za mednarodno trgovino, Ljubljana. Број на привремената дозвола 9-2171/5 од 17 април 1969 година;
- 41) Sevin G-5 произведува Union Carbide Corporation, USA. Застапник „Зорка“ — Хемијска индустрија, Шабац. Број на привремената дозвола 9-3725.5 од 14 април 1969 година;
- 42) Sevin P-10 произведува Union Carbide Corporation, USA. Застапник „Зорка“ — Хемијска индустрија, Шабац. Број на дозволата 9-622/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола за средството Sevin P-10, бр. 9-3726/5 од 14 април 1969 година, престанува да важи;
- 43) Sevin P-5 произведува Union Carbide Corporation, USA. Застапник „Зорка“ — Хемијска индустрија, Шабац. Број на дозволата 9-623/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола за средството Sevin P-5, бр. 9-3727/5 од 14 април 1969 година, престанува да важи;
- 44) Sevin P-5 — прашок произведува „Pinus“ — Tovarna kemičnih izdelkov, Rače pri Mariboru. Број на дозволата 9-589/1 од 19 јануари 1970 година;
- 45) Shell Phosdrin 24% E. C. произведува Shell International Petroleum Company, Ltd., London. Застапник „Астра“ — Предузеће за меѓународну трговину и заступања, Загреб. Број на дозволата 9-615/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. 9-5380/3 од 12 декември 1967 година за средството Shell Phosdrin 24 EC, објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/68), престанува да важи;
- 46) Solvirex 10% произведува Sandoz A.G., Basel. Застапник „Велебит“ — Заступство иностраних фирми, Загреб. Број на привремената дозвола 9-602/1 од 20 јануари 1970 година;
- 47) Stannoram (CA-6830) произведува Ceta G.m.b.H. — Ingelheim/Rh. Застапник „Fabeg“ — Заступништво иностраних фирми, Белград. Број на дозволата 9-626/1 од 20 јануари 1970 година;
- 48) Thimet 10% гранули произведува American Cyanamid International, New Jersey. Застапник „Yugoslavia-Commerce“ — Генерална заступништва иностраних фирми, Белград. Број на решението за дополнење на дозволата 9-627/1 од 20 јануари 1970 година;
- 49) Thiovit (R) произведува Sandoz A.G., Basel. Застапник „Велебит“ — Заступство иностраних фирми, Загреб. Број на дозволата 9-600/1 од 19 јануари 1970 година;
- 50) U 46 KV Combi fluid произведува Badische Anilin & Soda Fabrik A.G., — Ludwigshafen/Rh. Застапник „Прогрес“ — Предузеће за меѓународну трговину, туризам, заступање иностраних фирми и производњу граѓевинског материјала IV — робна дирекција — BASF, Белград. Број на привремената дозвола 9-599/1 од 19 јануари 1970 година;
- 51) Zineb P-10 произведува „Cromos-Katran-Kutrilin“ — Хемијски комбинат, Загреб. Број на дозволата — 9-3622/2 од 27 март 1969 година;
- 52) Златица — Despirol P произведува C. F. Spiess & Sohn Kleinkarlbach, Urania G.m.b.H., Hamburg. Застапник „Радоња“ — Хемијска индустрија, Сисак. Број на привремената дозвола 9-12057/5 од 18 декември 1969 година;
- 53) Златица — Despirol WP произведува C.F. Spiess & Sohn Kleinkarlbach, Urania G.m.b.H., Hamburg. Застапник „Радоња“ — Хемијска индустрија, Сисак. Број на привремената дозвола 9-12058/5 од 18 декември 1969 година;



54) Zolone Liquide произведува Société des Usines Chimiques Rhone Poulenc, Paris. Застапник „Unikomerc“ — Иноземна заступства, Загреб. Број на дозволата 9-613/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. 9-2853/4 од 20 октомври 1968 година за средството Zolone Liquide, објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/69), престанува да важи;

55) Zolone PM произведува Société des Usines Chimiques Rhone Poulenc, Paris. Застапник „Unikomerc“ — Иноземна заступства, Загреб. Број на дозволата 9-612/1 од 20 јануари 1970 година. Привремената дозвола бр. 9-2853/6 од 15 октомври 1968 година за средството Zolone PM, објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/69), престанува да важи.

Бр. 9-1707

3 февруари 1970 година  
Белград

Заменик  
сојузен секретар  
за стопанство,  
Владо Јуричиќ, с. р.

92.

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот секретаријат за стопанство објавува

**СПИСОК  
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА  
ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ  
ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА,  
А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА ПРОМЕНА НА ИМЕТО**

Сојузниот секретаријат за стопанство им одобри промена на името на следните средства за заштита на растенијата:

1) „Gesagard“ го менува името во „Gesagard 50“ произведува J. R. Geigy A. G., Basel. Застапник „Commerce“ — Zastopstvo inozemskih tvrdk, Ljubljana. Број на дозволата 321.4-121/64 од 3 март 1965 година. Објавено под ред.

2) „Gesaprim Geigy“ го менува името во „Gesaprim 50“

број 3 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65). Со решението на Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-13900/3 од 15 декември 1969 година, одобрена е промена на името „Gesagard“ во „Gesagard 50“;

произведува J. R. Geigy A. G., Basel. Застапник „Commerce“ — Zastopstvo inozemskih tvrdk Ljubljana. Број на дозволата 321.4-106/64 од 7 февруари 1964 година. Објавено под ред. бр. 13 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/64). Со решението на Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-14806/1 од 15 декември 1969 година, одобрена е промена на името „Gesaprim Geigy“ во „Gesaprim 50“;

3) „Mezoran“ го менува името во „Mezoranil“

произведува Ciba A. G., Basel. Застапник „Intertrade“ — Podjetje za mednarodno trgovino, Ljubljana. Број на дозволата 9-1909/1 од 28 февруари 1969 година. Објавено под ред. бр. 32 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/69). Со решението на Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-609/1 од 20 јануари 1970 година, одобрена е промена на името „Mezoran“ во „Mezoranil“;

4) „Primatol A“ го менува името во „Primatol (R) 50 A“

произведува J. R. Geigy A. G., Basel. Застапник „Commerce“ — Zastopstvo inozemskih tvrdk, Ljubljana. Број на дозволата 02/3-332/1 од 26 јануари 1962 година. Објавено под ред. бр. 16 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/62). Со решението на Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-14805/1 од 15 декември 1969 година, одобрена е промена на името „Primatol A“ во „Primatol (R) 50 A“.

Бр. 9-1709/1

3 февруари 1970 година  
Белград

Заменик  
сојузен секретар за стопанство,  
Владо Јуричиќ, с. р.

## 93.

Врз основа на членот 9 од Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за индикациите за забнопротетска помош, стандардите за материјали од кои се изработуваат забнопротетски средства и роковите на траењето на тие средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/69), Сојузниот завод за социјално осигурување го утврди пречистениот текст на Правилникот за индикациите за забнопротетската помош, стандардите за материјали од кои се изработуваат забнопротетски средства и роковите на траењето на тие средства, кој гласи:

Врз основа на членот 35 став 3 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 29/66, 52/66 и 23/67), по претходно прибавеното мислење од Сојузниот завод за здравствена заштита, Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување пропишува

## П РА В И Л Н И К

**ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ЗАБНОПРОТЕТСКА ПОМОШ, ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛИ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВААТ ЗАБНОПРОТЕТСКИ СРЕДСТВА И ЗА РОКОВИТЕ НА ТРАЕЊЕТО НА ТИЕ СРЕДСТВА**

## Член 1

Со овој правилник се определуваат индикациите, стандардите и роковите на траењето за забнопротетска помош и за средствата што се обезбедуваат на осигурените лица на тој начин на фондот на здравственото осигурување.

Изработување на нови забнопротетски средства пред истекот на роковите на траењето на тие средства може да се врши само под условите определени со овој правилник.

## Член 2

Забнопротетската помош и средствата во смисла на овој правилник, опфаќаат:

- 1) сите видови крунички, вклучувајќи ги и леаите пломби (леана пломба);
- 2) подвижни и неподвижни протези;
- 3) оптуратори;
- 4) шини, кај пародонтопатија;
- 5) ортодонтско-ортодонтечки помагала.

## Член 3

Забни крунички се ставаат:

- 1) кога е деструирана круната на забот, а не е дозволено само пломбирање;
- 2) на заби-носачи на неподвижни протези;
- 3) на заби-носачи на крунички (по потреба);
- 4) кога тоа го бира подложбата на забот;
- 5) заради регулирање на височината на загризот.

## Член 4

Изработување на подвижни протези, како и изработување на неподвижни протези (мостови), се врши во сите случаи на недостиг на заби, освен:

- 1) неподвижна протеза — кога недостига по еден заб во пределот на моларите или премоларите, ако не е во прашање прв премолар;
- 2) подвижна протеза — кога недостигаат крајните два молара (еднострано или двострано во една или во обете вилици) или кога недостига по еден заб во пределот на моларите и премоларите;
- 3) приврзок со гризна површина, приврзок заради надомест на молар или приврзок назазад — ако не е во прашање недостиг на латерален заб секач.

## Член 5

Ако на осигуреното лице му недостигаат повеќе од три заба, еден до друг, се изработува, по правило, подвижна протеза.

Ако на осигуреното лице му недостигаат повеќе од три заба, еден до друг, може да се изработи неподвижна протеза, кога растојанието помеѓу забите — носачи, оклузијата и артикулацијата го дозволуваат тоа. Мост може да се изработи и кога недостигаат четири заби секачи.

Како носач на неподвижна протеза може да се употреби и умник, ако е доволно цврст и стабилен и ако го обезбедува носењето на таква протеза за предвидениот рок на траење.

## Член 6

Привремена и имедијатна протеза ќе се изработи на осигурено лице на кое тоа му е потребна за вршење на неговото занимање или заради спроведување на вложувањето на општата здравствена заштита, кога недостигаат најмалку четири заби во горната или долната вилица еден до друг од кои најмалку два се предни заби.

На осигурено лице не може да му се изработува привремена или имедијатна протеза, ако постојат услови и индикации за изработување на трајна протеза.

## Член 7

Како стандардни материјали од кои можат да се изработуваат забнопротетски средства се сметаат:

- 1) за изработка на крунички и неподвижни протези-подблагородни легури (ауропал, паладор и сл.) и акрилат;
- 2) за изработување на забни фасети — акрилат и порцелан;
- 3) за изработување на протези — акрилат, качук, легура на хром-кобалт, молибден и сл.;
- 4) за изработување на скелетирани протези — легури на хром-кобалт-молибден и сл.

## Член 8

Рокот на траењето на забнопротетските средства изнесува најмалку за:

- 1) крунички и неподвижни протези од полу-благородни легури — четири години;
- 2) крунички на заби-носачи на парцијални протези — три години;
- 3) крунички од акрилат — две години;
- 4) парцијални протези од акрилат — три години;
- 5) тотални протези од акрилат — пет години;
- 6) протези со метална плоча — пет години;
- 7) привремени и имедијатни парцијални протези — шест месеци;
- 8) привремени имедијатни тотални протези — една година.

Оправданоста на ставањето на ново протетско средство од членот 2 тач. 3 и 4 на овој правилник, за кое не се определуваат роковите на траењето, ќе ја цени лекарска комисија на комуналниот завод за социјално осигурување на предлог на лекар поединец.

Роковите наведени во овој член течат од денот кога на осигуреното лице му е наместено соодветно забнопротетско средство.

Забнопротетските средства наведени во овој член ги добива осигурено лице по истекот на пропишаниот рок на траење само ако лекарот поединец утврди дека дотогашното забнопротетско средство станало неупотребливо.

Пред истекот на рокот предвиден во овој член на осигуреното лице ќе му се изработи ново протетско средство само ако постојното станало неупотребливо поради анатомско-патолошки и функ-

ционални промени. Оправданоста на изработувањето на ново протетско средство ја цени лекарска комисија (член 109 став 1 точка 4 од Законот за здравственото осигурување).

#### Член 9

Ако здравствената установа изработи забнопротетски средства од благороден метал, осигуреното лице му ја надоместува на здравствената установа разликата помеѓу вредноста на стандардниот материјал обезбеден со овој правилник и благородниот метал, сметајќи до 1,80 грама паладор за еден заб односно круничка.

#### Член 10

Постапката за остварување на правата во врска со укажување на забнопротетска помош и со изработување на забнопротетски средства на осигурени лица, поблиску ја утврдува собранieto на комуналната заедница на социјалното осигурување.

#### Член 11

Осигурените лица кои на денот на почетокот на применувањето на овој правилник користат забнопротетски средства или на кои им започнало изработувањето на тие средства според одредбите на Правилникот за индикациите, стандардите за материјали и за најмалите рокови на траењето за заботехничките работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/55), ќе ги користат тие средства под условите и со роковите на траењето определени со овој правилник.

Пречистениот текст на Правилникот за индикациите за забнопротетска помош, за стандардите за материјали од кои се изработуваат забнопротетски средства и за роковите на траењето на тие средства ги опфаќа Правилникот за индикациите за забнопротетска помош, стандардите за материјали од кои се изработуваат забнопротетски средства и роковите на траењето на тие средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/62) и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/69, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој правилник и на неговите измени и дополненија.

Бр. 15755

29 декември 1969 година

Белград

Директор  
на Сојузниот завод  
за социјално осигурување,  
Бранко Вукајловиќ, с. р.

94

Врз основа на чл. 57 и 61 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68 и 55/69), во спогодба со гувернерот на Народната банка на Југославија и во согласност со сојузниот секретар за финансии, генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

### УПАТСТВО

#### ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО СО МЕНИЦА, ЧЕК, ОБВРЗНИЦА, ПОТВРДА И ЦЕРТИФИКАТ КАКО ИНСТРУМЕНТИ НА ПЛАЌАЊЕ

1. Корисниците на општествени средства што вршат меѓусебни и други плаќања со предавање акцептирани меници на ремитентот, со индосирање издадени меници и чекови и со пренос на обврзници, потврди и сертификати се должни истиот ден кога го извршиле плаќањето да ѝ издадат на Службата на општественото книговодство налог за пресметка во корист и на товар на своите жиро-сметки.

2. Кога плаќањата од точката 1 на ова упатство се вршат со меница или чек, налог за пресметка поднесува:

- 1) трасантот — при предавањето акцептирана меница на ремитентот;
- 2) индосантот — при индосирањето на меница или чек.

3. Кога плаќањата од точката 1 на ова упатство се вршат со пренос на обврзници, потврди или сертификати, налозите за пресметка ги издаваат корисникот на општествени средства кој врши пренос и корисникот на општествени средства врз кој се врши пренос на обврзниците, потврдите или сертификатите.

Корисникот на општествени средства кој врши пренос на обврзници, потврди или сертификати, со налогот за пресметка од ставот 1 на оваа точка ѝ ја одобрува на својата жиро-сметка противвредноста на пренесените вредносни хартии а ја задолжува својата жиро-сметка за извршените плаќања на своите обврски.

Корисникот на општествени средства врз кого се пренесуваат обврзниците, потврдите или сертификатите, со налогот за пресметка од ставот 1 на оваа точка ја задолжува својата жиро-сметка за противвредноста на пренесените вредносни хартии, а ѝ одобрува на својата жиро-сметка за извршената наплата на своите побарувања од корисникот што му ги пренесува овие вредносни хартии.

4. Налозите за пресметка од точ. 2 и 3 на ова упатство се издаваат на образецот бр. 47 пропишан од Службата на општественото книговодство во Упатството за начинот на употребата на налозите за пренос и налозите за пресметка кај компензации, асигнации, цесии и преземање на долг („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/68).

5. Налозите за пресметка од точката 3 на ова упатство за двата корисника на општествени средства (учесници во пресметката) ѝ ги поднесува корисникот на општествените средства кој врши пренос на обврзниците, потврдите или сертификатите — на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка.

6. Во налозите за пресметка од точ. 2 и 3 на ова упатство корисниците на општествени средства ја назначуваат целта на плаќањето на своите обврски односно основот на наплатата на своите побарувања.

7. Извештајот за извршените налози за пресметка по основ на плаќањата со меница, чек и со други инструменти за плаќање од точката 1 на ова упатство, кој Службата на општественото книговодство му го доставува на корисникот на општествените средства кон дневниот извод за извршените промени на неговата сметка, служи како основ за книжење во книговодството на тој корисник.

8. При плаќање меница во рокот на втасаноста корисникот на општествени средства кој врши исплата на меницата издава налог за пренос во товар на својата сметка во корист на жиро-сметката на имателот на меницата.

За исплата на чекот не се издава налог за пренос, туку самиот чек, како инструмент за плаќање, служи за задолжување на жиро-сметката на издавателот на чекот.

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 10

19 февруари 1970 година

Белград

Генерален директор  
на Службата на  
општественото  
книговодство,  
Радован Макиќ, с. р.

95.

Врз основа на членот 61 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68 и 55/69), во спогодба со гувернерот на Народната банка на Југославија и во согласност со сојузниот секретар за финансии, генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА АКЦЕПТНИОТ НАЛОГ

1. Во Упатството за начинот на употребата на акцептниот налог („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/68) во точката 3 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Акцептниот налог можат да го издаваат и царинарниците — за наплата на царината и другите давачки што се плаќаат при увозот.

Акцептниот налог може да се издава и за наплата на придонесите на коморите.

За наплата на своите побарувања од корисниците на општествени средства, акцептниот налог можат да го издаваат граѓани и граѓански правни лица што имаат жиро-сметка кај деловната банка.“

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 9  
19 февруари 1970 година  
Белград

Генерален директор  
на Службата на  
општественото  
книговодство,  
Радован Макиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за начинот на составувањето на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници за 1969 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/70, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

### И С П Р А В К А

#### НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕТО НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ И НА СРЕДСТВОТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1969 ГОДИНА

Во членот 2 став 2 наместо зборовите: „книжени“ треба да стои: „празнети“, а во ставот 4 наместо зборовите: „ставот 3“ треба да стои: „ст. 2 и 3“.

Во членот 15 став 7 наместо зборовите: „ред бр. 3 на образецот ЗСФДПЗ-1“ треба да стои: „ред. бр. 31 на образецот ЗСФДПЗ-1“.

Во образецот ЗСФДЗ-1 под ред. бр. 34 наместо зборот: „издвоените“ треба да стои: „орочените“, а под ред. бр. 38 наместо зборовите: „(ред. бр. 32 до 38)“ треба да стои: „(ред. бр. 32 до 37)“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 18 февруари 1970 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенскиот стандард за индустриска пиперка, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/70, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

### И С П Р А В К А

#### НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНДУСТРИСКА ПИПЕРКА

Во точката 1 наместо: „JUS E.B3.170“ треба да стои: „JUS E.B1.170“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 16 февруари 1970 година.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

### О Д Л У К А

#### ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ПОЖАРЕВАЦ

I. Уставниот суд на Југославија, по повод претставката на Илиќ Драгутин од Костолац, поведе постапка за оценување на законитоста на членот 4 став 1 од вториот дел на точката 2 од Правилникот за давање станови на користење на членовите на работната заедница на органите на управата на Собранието на општината Пожаревац од 21 август 1967 година (пречистен текст).

Со наведената одредба од Правилникот предвиден е условот, како едно од мерилата за утврдување редот на првенството за добивање стан на користење, и тоа „учество на членот на работната заедница со сопствени парични средства во купувањето на станарското право со внесување на тие средства во Фондот на заедничката потрошувачка на Работната заедница без враќање“.

Подносителот на претставката смета дека Законот за станбените односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/66 — пречистен текст), како и другите прописи што го регулираат прашањето на учество на работниците во обезбедувањето на средства за станбената изградба, не им даваат овластување на работните и други организации да ги определуваат мерилата содржани во одредбата на членот 4 став 1 на вториот дел на точката 2 од наведениот правилник.

Советот на работната заедница на Собранието на општината Пожаревац смета дека, врз основа на членот 36 став 1 од Законот за станбените односи, е овластен самостојно да го утврдува начинот, условите и редот на првенството за давање станови на користење и дека во рамките на таквото овластување, покрај другите услови и мерила, можел да пропишува и учество на работниците со сопствени парични средства во купувањето на станарско право заради определување редот на првенството за добивање стан.

II. Со одредбата на членот 36 став 1 од Законот за станбените односи му е дадено овластување на работничкиот совет односно на друг највисок орган на управувањето на давателот на стан на користење да донесе правилник за тоа на кој начин, под кои услови и по кој ред на првенство ќе се даваат становите на користење. Иако со тој закон не се определени посебни критериуми кои би биле заеднички и задолжителни за сите работни и други организации во регулирањето на прашањата врзани за давање станови на користење, тоа не значи дека правото на органот на управувањето на давателот на станот на користење во тој поглед е неограничено. При утврдувањето на условите и мерилата за давање станови на користење, органот на управувањето

мора да го почитува пред сè начелото дека станот се дава по основ на работниот однос на работникот и дека не можат да се утврдуваат такви услови што не се во врска со работниот однос и со работата.

Со посебни прописи е определено како се обезбедуваат средства за станбена изградба, на кој начин работните и други организации и физички лица можат да учествуваат со свои средства во изградба односно купување на стан и како се регулираат нивните меѓусебни права и обврски. Купување односно продавање на станарско право, како посебно право, со ниеден закон, со кој се регулираат имотно-правните односи, не е дозволено и никој, па ниту работните и други организации, не е овластен да утврдува или остварува имотна корист од лицата на кои им дава стан на користење. Давателот на стан на користење нема право, отстапувајќи од тие начела, да се здобива со имотна корист по основ на давање стан на користење. Одредбата на наведениот правилник со која е предвидено учеството во купувањето на станарско право, заради утврдување на редот на првенството во добивањето стан на користење, не е законита.

III. Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на Југославија, по одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија

#### Одлучи

1. Учеството на работниците со сопствени парични средства во фондот на заедничката потрошувачка заради купување на станарско право не е со закон дозволено и не може да биде услов и мерило за здобивање со приоритет во добивањето на станарско право.

2. Се поништува членот 4 став 1 на вториот дел на точката 2 од Правилникот за давање станови на користење на членовите на работната заедница на органите на управата на Собранието на општината Пожаревац од 21 август 1967 година (пречистен текст).

Наведениот пропис нема да се применува од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Оваа одлука во поглед поединечни акти го произведува правното дејство од членот 31 на Законот за Уставниот суд на Југославија.

4. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседателот на Судот Благо Јовановиќ и членови на Судот Иван Божиќевиќ, Неда Божиќевиќ, д-р Александар Фира, д-р Асен Групче, Шефкет Маглајлиќ, д-р Иво Сунариќ, Никола Срзентиќ и Јоже Земљак.

У бр. 36/69

24 декември 1969 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд  
на Југославија,  
**Блажо Јовановиќ, с. р.**

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 31 од Основниот закон за општествените стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/68), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Се разрешува од функцијата член на Советот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени

производи Александар Груевски, помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија на СР Македонија.

2. Се именува за член на Советот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи Благој Николовски, советник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство на СР Македонија.

Б. бр. 2

21 јануари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
**Митја Рибичиќ, с. р.**

Врз основа на членот 31 од Основниот закон за општествените стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/68), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ**

1. Се разрешува од функцијата на член на Советот на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи Јоже Коросец, досегашен сојузен секретар за надворешна трговија.

2. За член на Советот на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи се именува Јан Јернеј, помошник сојузен секретар за надворешна трговија.

Б. бр. 3

21 јануари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
**Митја Рибичиќ, с. р.**

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА**

Се разрешува од должноста на помошник директор на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба Радослав Радосављевиќ, поради одење во пензија.

Б. бр. 6

21 јануари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
**Митја Рибичиќ, с. р.**

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ**

Се разрешува Божидар Јовановиќ од функцијата на помошник сојузен секретар за финансии, со 1 март 1970 година, поради одење во пензија.

Б. бр. 7  
28 јануари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО**

Се разрешува од функцијата на потсекретар во Сојузниот секретаријат за стопанство Марко Кржишник, со 31 декември 1969 година, поради одење на друга должност.

Б. бр. 10  
28 јануари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

Врз основа на членот 86 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ**

Се разрешува од функцијата на директор на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи Петар Човиќ, поради одење на друга должност.

Б. бр. 26  
4 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

Врз основа на членот 91 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОР**

Се разрешува од функцијата на главен сојузен девизен инспектор Настас Крстиќ, поради одење во пензија.

Б. бр. 27  
4 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ**

1. За помошник генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Љуба Зеремски, раководител на Групата за мерење и анализи на продуктивноста во Југословенскиот завод за продуктивност на трудот.

2. Со ова решение се заменува Решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 111 од 1 октомври 1969 година, со кое за помошник генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање е назначен Алојз Шепец, раководител на организационо-планската и аналитичката служба на претпријатието „Младинска књига“ во Љубљана.

Б. бр. 9  
28 јануари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

Врз основа на членот 93 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), во врска со точката 112а од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/67 и 17/69), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА СЛУЖБАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За шеф на Службата за одликувања во Сојузниот извршен совет се назначува Јован Драча, шеф на Канцеларијата за ордени на Претседателот на Републиката.

Б. бр. 11  
21 јануари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник сојузен секретар за финансии се назначува Божидар Брајовиќ, помошник на републичкиот секретар за финансии на СР Србија.

Б. бр. 17

4 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник сојузен секретар за финансии се назначува Мирко Скакиќ, директор на Деловната единица на надворешнотрговското претпријатие „Сентросоор“.

Б. бр. 18

4 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 91 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОР

За главен сојузен девизен инспектор се назначува Љубиша Милошевиќ, директор на Дирекцијата за платен промет со странство на Народната банка — Централна за СР Србија.

Б. бр. 19

4 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 91 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР

За главен сојузен пазарен инспектор се назначува инж. Лука Петковиќ, досегашен сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 20

4 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 70 и 88 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Смајо Манџука, досегашен помошник генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање.

Б. бр. 21

4 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 70 и 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За помошник претседател на Сојузниот совет за здравство и социјална политика се назначува Невенка Новаковиќ, заменик републички секретар за здравство и социјална политика на СР Босна и Херцеговина.

Б. бр. 22

4 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 70 и 73 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК**  
**ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ**

За помошник директор на Сојузната управа за царини повторно се назначува Димитар Алексиевски, досегашен помошник директор на Сојузната управа за царини.

Б. бр. 23  
4 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 70 и 90 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК**  
**ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И**  
**СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ**

За помошник директор на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали повторно се назначува инж. Лазар Емил, досегашен помошник директор на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Б. бр. 24  
4 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 86 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА**  
**ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ**  
**ПРОИЗВОДИ**

За директор на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи се назначува Ванчо Николовски, пратеник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Б. бр. 25  
4 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-**  
**КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ**

За помошник сојузен секретар за финансии се назначува Страшко Милошевиќ, директор на Економско-планскиот сектор на Рударско-топлинчарскиот базен Бор.

Б. бр. 28  
4 февруари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-**  
**ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ**  
**ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТЕХНОЛО-**  
**ГИЈА НА НУКЛЕАРНИТЕ И ДРУГИ МИНЕРАЛНИ**  
**СУРОВИНИ**

1. Во Советот на Институтот за технологија на нуклеарните и други минерални сировини делегираат свои претставници:

- 1) Здружението на производителите и преработувачите на бакар на СФРЈ;
- 2) Рударско-хемискиот комбинат „Трепча“ — Косовска Митровица;
- 3) Сојузната стопанска комора — Белград;
- 4) Комбинатот на алуминиум — Титоград;
- 5) Претпријатието за проектирање и изградба на енергетски и индустриски постројки „Енерго-Инвест“, Сараево;
- 6) Државниот секретаријат за народна одбрана;
- 7) Републичкиот фонд за истражувачки работи во индустријата на СР Македонија и
- 8) Фабриката за електроди и феролегури, Шибеник.

2. Организациите од точката 1 на ова решение делегираат во Советот на Институтот за технологијата на нуклеарните и други минерални сировини по еден претставник.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 51 од 13 април 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/66).

Б. бр. 1  
21 јануари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.



Врз основа на членот 39 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

1. Во Советот за координација на статистичките истражувања на Сојузниот завод за статистика делегираат претставници:

- 1) Сојузниот секретаријат за стопанство;
- 2) Сојузниот секретаријат за финансии;
- 3) Сојузниот совет за координација на научните дејности;
- 4) Сојузниот совет за образование и култура;
- 5) Сојузниот совет за труд;
- 6) Сојузниот завод за стопанско планирање;
- 7) Сојузната стопанска комора;
- 8) Сојузот на синдикатите на Југославија;
- 9) Постојаната конференција на градовите;
- 10) Сојузот на економистите на Југославија;
- 11) Југословенското статистичко друштво;
- 12) Заедницата на југословенските универзитети.

2. Сојузната стопанска комора делегира два претставници, а другите органи и организации од точката 1 на ова решение делегираат по еден претставник.

Б. бр. 4  
28 јануари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

Врз основа на членот 84 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. Се разрешуваат од функцијата член на Сојузната комисија за физичка култура:

- 1) Звонко Шпољар, досегашен претседател на Собранието на општината Вуковар и
- 2) Мирко Жлендер, претседател на Собранието на општината Марибор.

2. Се назначуваат за членови на Сојузната комисија за физичка култура:

- 1) Здравко Крвина, претседател на Собранието на општината Шкофја Лока;
- 2) д-р Никола Курелиќ, претседател на Заедницата на високите школи за физичка култура и
- 3) Милош Поповиќ, претседател на Собранието на општината Вуковар.

3. Во Решението за именување членови на Сојузната комисија за физичка култура, Б. бр. 162 од 11 октомври 1967 година точката 2 се менува и гласи:

„2. Членови на Сојузната комисија за физичка култура по положба се: претседателите на комисиите за физичка култура на републичките извршни со-

вети односно на републичките секретаријати за образование; претседателот на Комитетот на Извршниот совет на СР Словенија за телесна култура; претседателот на Комисијата за физичка култура на Извршниот совет на САН Косово и претставникот на Покраинскиот секретаријат за образование и култура на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина.“

Б. бр. 5  
21 јануари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

Врз основа на членот 11 од Законот за Југословенската лотарија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

1. Се разрешува од функцијата на член на Советот на Југословенската лотарија проф. д-р Јован Патрновиќ, досегашен генерален секретар на Сојузниот одбор на Југословенскиот црвен крст.

2. Се именуваат за членови на Советот на Југословенската лотарија, и тоа:

- 1) Душан Секиќ, генерален секретар на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците на Народноослободителната војна на Југославија;
- 2) Штефица Шпиљак, генерален секретар на Сојузниот одбор на Југословенскиот црвен крст и
- 3) Славка Јаворина, општествен работник од Белград.

Б. бр. 14  
28 јануари 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 6

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерна работа на развивањето полет за поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

разводници:

Гаврић Милана Велимир, Гаврилов Руде Никола, Геријевић Михе Милан, Ѓорек Матије Влако, Ѓлигоров Симеона Цветко, Ѓлишиќ Славомира Милован, Ѓрбовић Радојка Крунислав, Ѓрден Франца Франц, Ѓрм Антуна Франц, Ѓурмашевић Боже Ѓорђе, Ха-

бљак Јанка Јосип, Хајдаревиќ Неџиба Јусуф, Хандариќ Рама Ферид, Хапжечачки Јосипа Мирко, Хенрик Хенрика Пријатељ, Херовиќ Ивана Јосип, Хорват Михаља Иштван, Хорватиќ Јакоба Рајко, Хукиќ Хасана Хамдија, Хулеј Смаила Хомез, Хумљанковиќ Марка Иво, Ибрахимовиќ Мехе Рамо, Илиќ Стипе Анте, Илијевски Јордана Димитрије, Имамовиќ Мухарема Ибрахим, Исакон Светислав Велимир, Исиќ Ибрахима Есад, Иваковиќ Андрије Перо, Ивандиќ Пеје Мато, Иванов Илије Александар, Ивановиќ Зорана Борислав, Ивановиќ Милинка Миливоје, Ивановиќ Јозана Слободан, Ивануш Драгутина Драго, Ивацуша Ивана Иван, Извек Матја Ивица, Јајов Исмаила Ђафер, Јанковиќ Војислава Чедомир, Јанковиќ Добросава Драган, Јанковиќ Ранка Петар, Јапжековиќ Антона Антон, Јашиковиќ Алије Ахмед, Јелчин Јусуфа Ајиз, Јелиќ Сретен Момчило, Јерковиќ Мије Ивица, Јешиќ Антонија Будимир, Јокиќ Туње Јоко, Јотановиќ Радомира Симо, Јованов Дејана Миодраг, Јовановиќ Ф. Срђа, Јовановиќ Ристе Станоје, Јовичевиќ Богдана Никола, Југ Милице Јоже, Јурковиќ Фрање Драго, Јуршиќ Франца Рајмунд, Кабаљ Винка Александар, Кабаш Селима Садик, Камбер Дмитра Драган, Карабашевиќ Божидара Љубомир, Каабашиќ Сејде Јусуф, Каравла Милана Јово, Карле Јанеза Франц, Касало Милије Иво, Катунa Давида Јанош, Кегл Франца Франц, Кекиќ Милутина Мирко, Киселички Благоја Ратомир, Кисељак Вилка Вилко, Киш Јожефа Имре, Кланчич Леополда Милан, Којиќ Драгоина Бранислав, Кокотовиќ Николе Петар, Комарица Сајдине Хајрудин, Комарони Имреа Имре, Коралиќ Османа Смаил, Корша Бранка Божидар, Корже Јоже Херман, Коска Ондра Ондра, Костиќ Тадије Марко, Костиќ Драгомира Војислав, Костиќ Суботе Живојин, Ковач Ђуре Ђуро, Ковач Јосипа Венда, Ковачевиќ Бола Видомир, Ковачевиќ Спира Кири, Крајцер Људевита Иван, Кријешторац Абдулаха Мурат, Крстиќ Недељка Слободан, Крзнар Ивана Јосип, Кухинек Фрање Милоуц, Куловац Исмета Муниб, Курник Макс Макс, Куртањек Ивана Златко, Кузмановиќ Јове Стојан, Лакташ Ласла Ласло, Лазаревиќ Никодија Ђорђе, Лазиќ Саве Јован, Летиќиќ Алојза Иван, Левачиќ Ивана Иван, Лончар Штефана Штефан, Лончар Илије Здравко, Лопатиќ Мартина Руди, Ловренчиќ Ивана Франц, Лугоња Момира Витомир, Лујиќ Бруна Анте, Љубисављевиќ Ратомира Драгомир, Маџарац Луке Милан, Мајстор Стјепана Јосип, Мајсторчиќ Васе Стеван, Максуми Ахмета Вајро, Малкиќ Салиха Имшир, Маловиќ Ђока Слободан, Мамут Стјепана Борис, Мариќ Чедомира Остоја, Маријиќ Ивице Мато, Маршиќ Јакова Антон, Маринковиќ Пеје Боно, Марковиќ Момчила Александар, Марковиќ Милоша Богдан, Марковиќ Миломира Радомир, Марковиќ Драгослава Живослав, Матиќ Андрије Бранислав, Матиќ Стјепана Фрање, Матијашевиќ Мате Славко, Матковиќ Иве Драго, Мелони Алојза Макс, Мешко Ивана Иван, Михајловиќ Проке Тодора, Михаљиќ Павла Драго, Мијиќ Стевана Борислав, Микља Бранка Стеван, Миланковиќ Фрање Иван, Милисављевиќ Драгише Мирослав;

Милојевиќ Јоле Урош, Милорадовиќ Звонимира Љубиша, Милошевиќ Станише Марко, Милошевиќ Душана Миодраг, Мишов Јована Владо, Миолчиќ Рока Крешо, Мишковиќ Пере Никола, Митев Трајка Слободан, Матиќ Радивоја Драгољуб, Митревски Митра Сотир, Митровиќ Вучете Михајло, Митровиќ Миће Саво, Младениќ Ернеста Динко, Младеновиќ Миодрага Милосав, Млабеновиќ Драгана Живомир, Мујановиќ Делије Адем, Молнар Мате Драгутин, Надланиќ Милутина Милорад, Наглиќ Јожефа Јоже, Након Спасе Борис, Неџиќ Амрожа Марко, Некиќ Живадина Никола, Нешковиќ Живорада Момчило, Никиќ Мате Ђорђе, Николиќ Миливоја Дикомир, Николиќ Сретен Драган, Николиќ Радоње Раде, Николиќ Добривоја Радоје, Николиќ Продана Живан, Новзковиќ Богдана Сава, Омере Франца Миха, Омичевиќ Омера Мустафа, Орцељев Лазара Дељо, Османовиќ Бајре Исмет, Остојиќ Мијајла Бранко, Озмец Јакова

Милан, Пача Иштвана Иштван, Пајевиќ Милорада Томислав, Паљиќ Милана Перо, Пантелиќ Добривоја Милутин, Пантелиќ Миливоја Мирче, Пап Ференца Рудолф, Павловиќ Првула Миладин, Павловиќ Радослава Милентије, Павловиќ Јанка Славко, Павловиќ Живорада Слободан, Пауновиќ Рајка Владета, Пауре Јосипа Жељко, Пеце Петра Петер, Пејаковиќ Јосипа Петар, Периќ Серафима Владо, Периќ Фрање Звонко, Перишкиќ Адама Марин, Перош Бошка Шиме, Петак Стјепана Иван, Петричевиќ Марјана Иван, Петровиќ Тихомира Сретен, Петровиќ Велизара Слободан, Пишаловиќ Николе Иво, Плачко Станислава Фрање, Пофук Драгутина Перо, Попелар Макс Станислав, Поповиќ Јосипа Иван, Поповиќ Мијодрага Миливој, Потиќ Петра Тугомир, Пожгај Буре Златко, Прекрајски Тривуна Павле, Проданов Зорана Љубомир, Првуловиќ Драгослава Коста, Пуцко Вида Станко, Пулиќ Јере Звонко, Пушара Трифка Алекса, Пуж Ивана Радовац, Рабасовиќ Радомира Алекса, Рац Шандора Ласло, Раџиќ Петра Слободан, Рачиќ Феликса Алојз, Радан Радивоја Бранко, Радовановиќ Ратка Милорад, Ракиќ Милана Милан, Рампре Јанеза Јанез, Рекард Андриша Рудолф, Релковиќ Јосипа Никола, Рељац Јосипа Драгутин, Ремиц Мехе Цирил, Ристоманов Тодора Милчо, Ристов Мите Ристо, Рогина Адама Славко, Рожа Елка Нандор, Руговај Азема Мухамед, Санковиќ Мирка Адам, Саватиќ Крсте Стојан, Савиќ Саве Ђорђе, Савиќ Вида Милош, Савиќ Станка Милорад, Сечњак Антона Оскар, Селмани Амета Асан, Симиќ Радивоја Првослав, Симоновски Васев Драган, Ситаревиќ Исмета Сулејман, Сколибер Мије Антон, Славев Миљча Тошо, Смаиловиќ Рајка Антун, Сокол Бранка Станко, Спахиќ Хрусте Ненсиб, Спасевски Лазара Насте, Срќач Јанка Иван, Стевановиќ Василија Митар, Стипетиќ Ивана Антон, Стјеповиќ Кићуна Ратко, Стоилевски Коце Петко, Стојановиќ Радована Александар, Стојановиќ Чедомира Душан, Стојановиќ Вукоја Слободан, Стопиншек Јозе Силвестер, Стрел Винкота Винко, Светановски Веле Симо, Шега Франца Франц, Шеху Аки Азиз, Шерко Ђуре Стеван, Шијан Младена Стево, Шимуновиќ Ивана Стјепан, Шмидер Антуна Фрање, Шнајдер Виктор Винко, Шошиќ Маријана Мико, Штехарник Марија Франц, Штибијански Агнеза Јосип, Штубец Марије Франц, Шустар Адеа Ненад, Шушиќ Мирка Милан, Швракиќ Дервиша Фуад, Таќи Иљаза Рамадан, Тадиќ Иве Пејо, Талаја Стипе Анте, Танасковиќ Вучића Милоје, Тељак Рахмадина Аљуш, Теодосиќ Владана Драган, Теофиловски Бориса Жарко, Терегуц Јована Стеван, Терзиќ Звезда Рифат, Тијан Јулијуса Јулиус, Тодоровиќ Ранка Никола, Тодоровиќ Андрије Радиша, Тополовец Габра Фрање, Торич Рудолфа Рудолф, Трајков Санде Јордан, Трампун Антона Антон, Трдославиќ Карла Александар, Трпневски Ђорђа Трене, Тренчевски Милете Герасим, Трифунагиќ Саве Ивица, Трифуновиќ Драгана Бранко, Трифуновиќ Драгутина Љубисав, Троргриќ Анте Мато, Трошупа Ђемаиља Муамет, Трпевски Сајков Велько, Тухтер Јоже Вељамин, Тулиќ Мијата Анто, Турк Алојза Јанез, Угарак Јусе Суљо, Уловец Вещла Адолф, Уранкар Силвестра Среќко, Урбан Мише Миша, Урошевиќ Станимира Драгослав, Вајгер Јожефа Феликс, Варга Андриша Ласло, Векар Антуна Мирко, Витија Арифа Абдурахман, Владички Ивана Димитар, Влаховиќ Ивана Јосип, Влаховиќ Анице Мато, Вокиќ Марка Душан, Врањеш Милорада Светислав, Врлениќ Николе Никола, Вукановиќ Стјепана Станислав, Вукоичиќ Славимира Радољуб, Вулиќ Лазара Илија, Вукичевиќ Тихомира Арсеније, Вукичевиќ Добрице Павле, Загорац Милана Гојко, Зајц Јоже Алојз, Закет Кира Александар, Залер Емила Борис, Заревски Сотира Братимир, Зечевиќ Ми-

лорада Ратимир, Злог Мартина Адам, Живадиновић Драгослава Живорад, Живановић Лазара Томислав, Живић Градимира Драган, Живковић Радмира Корчагин, Живковић Иве Марко.

Бр. 175  
22 декември 1968 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат за примерна и успешна работа и за извонредни резултати во остварувањето на задачите од посебно и непосредно значење за народната одбрана

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО  
ГОЛЕМА СВЕЗДА

Котларић Марка Стјепо;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО  
СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Анђелић Петра Стеван, Бабац Владимира Маријана, Банда Михајла Бранко, Билобрк Николе Бранко, Богичевић Луке Драгомир, Брновић Николе Ђорђе, Бројиловић Цветка Бавро, Бублић Јосипа Крешимир, Булић Ивана Петар, Бузлета Јосипа Марко, Црнобори Антона Дарио, Цуцулић Андрије Петар, Чалопек Луке Ђуро, Чесењ Антона Иван, Ѓирковић Стевана Шпиро, Дабарчић Крсте Марко, Давидовић Драгутина Борисав, Долачки Стјепана Ђуро, Дрндаревић Петра Михајло, Ђорђевић Ђорђа Илија, Ђорђевић Љубомира Љубинка, Ерак Анте Војна, Грујић Јована Евица, Ичић Тодора Владоје, Илић Љубомира Александар, Ивовић Боже Јосип;

Јерас Хуберта Душан, Јовановић Крсте Живорад, Кацкаревић Симе Анђелко, Кићевац Крсте Злата, Косановић Милана Милан, Крстајић Драгутина Милорад, Кршић Јована Никола, Кукец Ђуре Звонко, Лазић Светозара Радисав, Лојо Мехмеда Ибро, Лончар Томе Коста, Маљковић Јерка Марија, Марковић Миленка Андрија, Матовић Милоша Владислав, Милић Саве др Душан, Милошевић Радосава Михајло, Младеновић Јефте Будимир, Младеновић Зарије Драгољуб, Мудри Мојсије Владимир, Мургашки Славка Душан, Николић Сибина Драгољуб, Николић Андрије Обрад, Николић Илије Радмило, Новаковић Ивана Душан, Новаковић Стојана Михајло, Нукић Мехмеда Адем, Панић Зарије Мирослав, Пановић Јуре Ненад, Пауновић Милије Миољуб, Пауше Јосипа Жељко, Перић Пере Дане, Перкучин Јакова Јован, Перушко Антона Антон, Протић Добровоја Томислав;

Радаљац Јосипа Анте, Радисављевић Василије Милорад, Распоповић Јоке Јелена, Рашперић Ивана Иван, Сарделић Фране Јосип, Савески Саве др Светомир, Савић Драгољуба Коста, Скочајић Симе Јово Скуљан Јована Никола, Славић Новице Грујо, Стан-

ковић Јове Мирко, Степанић Живка Сениша, Стојановић Петра Вуксан, Стојановски Ђорђа Стојан, Стојишић Петра Марио, Шаргић Милана Љубо, Шијаковић Саве Милутин, Танасковић Саве Сениша, Таневски Алексе Јован, Тимар Аргура Никола, Торбица Душана Стево, Туец Сејфе Мухарем, Васиљевић Николе Јосип, Вожњак Јанка Мирко, Вуковић Раде Зора, Заткалик Аурела др Јован;

за примерна работа во развивањето и остварувањето на задачите од посебно значење за народната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Ајдиновић Хисена Раиф, Акин Милоша Софија, Андријанић Марка Иван, Авичић Стјепана Јаков, Антонијевић Станимира Олга, Антонијевић Тимотије Сталета, Аралица Николе Станко, Бабић Аћима Михајло, Банаш Фабијана Јосип, Бановац Карла Ана, Башић Танасије Лазар, Башковић Јудвика Јудвик, Батинић Миле Никола, Беговић Јована Драгутин, Бејатовић Милоша Драгољуб, Велић Боровоја Олга, Вевц Душана Љиљана, Бјелобаба Ђуре Душан, Бјелобрк Љубомира Саво, Блатник Алојза Албин, Блажевић Јуре Иван, Блажевић Ивана Златко, Бојковић Ристе Радивоје, Бомештар Лазе Цвијо, Борота Мирка Ђуро, Брчић Ивана Еуген, Братић Воже Мате, Брборић Мирка Владо, Будраковић Новице Радиша, Бура Стипе Анте, Бутковић Николе Рашко;

Ѓестарић Јанка Иван, Ѓевић Паје Василије, Ѓветковић Живојина Александар, Ѓепо Филипа Иван, Ѓикић Ђорђа Драгутин, Ѓебо Хашима Сафет, Ѓерибић Суле Муниб, Ѓирић Душана Саво, Ѓавогић Лазе Љубо, Ѓедић Васе Анђа, Ѓелић Адама Анђелко, Ѓемшар Винка Милан, Ѓимитровски Јована Ѓимитрије, Ѓрагичевић Илије Људевит, Ѓрашко Тодора Љубо, Ѓреник Воже Ана, Ѓворски Стјепана Фрањо, Ѓанковић Рашида Нуро, Ѓондовић Јакова Томислав, Ѓорђевић Петка Драгомир, Ѓорђевић Живорада Сениша, Ѓорђевић Вождидар Светислав, Ѓурђевић Боровоја Александар, Ѓурђић Пере Драгоје, Ѓуриновић Ивана Стјепан, Ѓуришић Вучића Милан, Ѓуровић Јована Радмила, Ѓилаковић Павла Злата, Ѓранчишковић Винка Иван, Ѓфридман Николе Војна, Ѓоршић Ивана Рудолф, Ѓосак Алексе Франц, Ѓрамаатовски Јоле Васко, Ѓрбић Мирка Стево, Ѓргурина Винка Мате, Ѓрубровић Адама Саво, Ѓрујић Доминика Мате, Ѓузин Мухарема Фадил, Ѓалидовић Авде Салих, Ѓарџет Стјепана Стјепан, Ѓуди Александра Олга;

Илић Драгољуба Милинко, Илиевски Јордана Благоје, Илијевиќи Ангела Илија, Исић Атифа Шефко, Иванковић Тихомира Слободан, Јанковић Јована Аврам, Јелин Хамида Хуснија, Јелушић Аугуста Мирко, Јеркић Јожефа Станко, Јерковић Филиција Иван, Јојић Васиља Милосав, Јосиповић Михајла Добрица, Јованоски Риста Стојан, Јовановић Цветка Милан, Јурић Душана Гојко, Јурјевић Анте Жељко, Јусуфагић Хусеина Назиф, Калановић Миливоја Радивоје, Карловић Павла Паво, Кебер Јернеја Фрањо, Китановски Миле Никола, Кнежевић Саве Верослава, Кокос Луке Јурај, Колановић Мира Перо, Копанецки Ѓимитра Катерина, Косл Фрање Иван, Косо Ахмета Фазилија, Костић Владе Јован, Костић Рајка Зоран, Костин Лазара Иван, Кошутар Антуна Јосип, Ковачевић Милана Милоје, Крајина Мије Марија, Крашовац Феликса Милан, Крнета Николе Вожо, Кујовић Вукоја Обрад, Кукић Миљазима Рустем, Купусија Мустафе Едхем, Куртишевски Аседина Куртишиќ

Лакушиќ Велимира Милован, Јамовиќ Илије Радосав, Лазаревиќ Милутина Добривоје, Лепшина Мартина Франц, Левак Рудолфа Иван, Јилиќ Јакова Марко, Јолиќ Илије Никола, Лукиќ Миодрага Вукосава, Малковиќ Станка Гојко, Марасовиќ Крсте Шпаргако, Мариќ Шахира Хасема, Мариќ Мартина Катица, Мариќ Животе Владо, Маринковиќ Вукадина Митар, Марковиќ Добривоја Милица, Мартиновиќ Николе Анте, Марушиќ Нешка Војкан, Матиќ Светислава Борисав, Матијевиќ Милутина Милка, Месарош Јосипа Виктор, Мићин Јована Радивоје, Михајловиќ Светислава Бранислав, Михајлиќ Јанка Иван, Милат Мате Звонко, Милићевиќ Вука Вићентије, Милосављевиќ Танасија Секула, Милошевиќ Михаила Божидар, Милошевиќ Воже Радисав, Миловановиќ Владимира Владислав, Милутиновиќ Стеве Раде, Младеновиќ Давида Слободан, Мркоци Јанка Стјепан, Мрвош Буре Жарко;

Николиќ Светозара Велизар, Николиќ Николе Војислав, Нинковиќ Тодора Саво, Остојиќ Симе Радован, Паскаш Илије Богдан, Пашкван Вилима Авелин, Павловиќ Стојана Зора, Павловски Цане Александар, Пејовиќ Тодара Миле, Перчинковиќ Илије Боро, Петир Стеве Иван, Петковиќ Добросава Божидар, Петковиќ Светислава Јован, Петковиќ Јована Веселин, Петровиќ Момира Петроније Петровски Горги Коста, Плавшиќ Вогољуба Бранко, Поповиќ Буре Драган, Поричаниќ Фахима Фадила, Поштиќ Матије Душан, Праштало Остоје Стево, Радетиќ Тоде Мара, Радисављевиќ Николе Мирослава, Радивојевиќ Радивоја Јован, Рајиќ Младена Зорка, Рици Рудолфа Алојз, Ристевски Стоимира Милан, Ровчанин Петронија Љубо, Рожман Ивана Иван, Рујевиќ Зејнуле Ахмет;

Серафимовски Јанка Богдан, Сидовски Димитрија Цветан, Славичек Антона Антон, Средојевиќ Раденка Бранко, Стамаговиќ Блаже Михаило, Станиќ Николе Витомир, Станисављевиќ Милорада Александар, Станковиќ Алексе Борислав, Стефановиќ Бранислава Живојин, Стегел Иван Сергеј, Степановиќ Тодора Благоје, Стоилковиќ Милорада Божидар, Стојановиќ Милорада Тихомир, Стојиќ Александра Јелена, Стојковиќ Стевана Евица, Стојковиќ Саве Милева, Суботиќ Буре Момчило, Сузиќ Петра Јово, Свијиќ Јована Видоје, Шегвиќ Мате Мирослав, Шерго Петра Петар, Шикиќ Томе Милан, Шимигој Алојза Франьо, Шимуновиќ Ивана Марко, Шкифиќ Анте Божо, Шкрбиќ Раде Милан, Штула Вељка Ковилка, Шундовиќ Радивоја Радојко;

Тодоровиќ Алексе Момчило, Томан Самоила Буро, Трбовиќ Саве Милош, Трута Ивана Срећко, Валенчек Сумајла Андрија, Васиљевски Тодора Димче, Велиќ Срете Милорад, Велковски Горги Методије, Вељановски Трајче Бранко, Вељковиќ Драгутина Божидар, Вељовиќ Будимира Бранко, Вигњевиќ Раде Миле, Винчилов Душана Озрен, Вирант Фране Цирил, Влајиќ Миле Саво, Власановиќ Кажимира Шиме, Вучетиќ Николе Петар, Вучина Јозе Марко, Вукадиновиќ Анте Марија, Вучковиќ Симе Станко, Вукићевиќ Јарослава Лидија, Вуковиќ Пере Борислав, Златановиќ Тихомира Чедомир, Зрниќ Славка Обренка, Звирац Аге Хајрудин.

Бр. 211  
22 декември 1968 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
82. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето — — — —	277
83. Одлука за подигање на пратеништвото на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Асунсион, Република Парагвај, со седиште во Буенос Аирес, Аргентина, на степен на Амбасада — — — —	279
84. Одлука за дополненија на Одлуката за давање потрошувачки кредити на лицата што претрпеле штета од поплавите на териториите на определени општини во Социјалистичка Република Србија — — — —	279
85. Одлука за дополнение на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1969 година — — — —	279
86. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за плаќањата во странство од страна на претпријатијата што се занимаваат со давање услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет — — — — —	280
87. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за височината на делот од амортизацијата до кој работните организации можат да купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни делови — — — — —	280
88. Упатство за начинот на работата на листот на планот чии димензии се променети — — — — —	280
89. Список на средствата за заштита на добротокот за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —	295
90. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени привремени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а чие важење престанало — — — — —	297
91. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —	297
92. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а на кои им е одобрена промена на името — — — — —	301
93. Правилник за индикациите за забнотетска помош, за стандардите за материјали од кои се изработуваат забнотетски средства и за роковите на траењето на тие средства — — — — —	302
94. Упатство за начинот на плаќањето со меница, чек, обврзница, потврда и сертификат како инструменти на плаќање — — — — —	303
95. Упатство за дополнение на Упатството за начинот на употребата на акцептниот налог — — — — —	304
Исправка на Правилникот за начинот на составувањето на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвентичии во стопанството на општествено-политичките заедници за 1969 година — — — — —	304
Исправка на Решението за југословенскиот стандард за индустриска пиперка — — — — —	304
Одлука за оцена на законитоста на Правилникот за давање станови на користење на членовите на работната заедница на организациите на управата на Собранието на општината Пожаревац — — — — —	304